

**Акционерско друштво за осигурување
Винер - Виена Иншуренс Груп Скопје**

Финансиски извештаи

Годишен извештај и

Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2020 година

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД СКОПЈЕ

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2020 година

Со Извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)	1
Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)	5
Извештај за промените во капиталот	10
Извештај за паричниот тек	12
Белешки кон финансиските извештаи	15

Извештај на независниот ревизор

До Акционерите и Надзорниот одбор на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје, кои што ги вклучуваат билансот на состојба заклучно со 31 декември 2020 година, како и билансот на успех, извештајот за промени во капиталот и извештајот за паричните текови за годината којашто завршува тогаш, и белешките, кои се состојат од преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

Одговорност на менаџментот за финансиските извештаи

Менаџментот е одговорен за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување, и интерната контрола којашто е релевантна за подготвувањето на финансиски извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали е резултат на измама или грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Стандардите за ревизија прифатени во Република Северна Македонија ("Стандардите"). Стандардите бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи, за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни во околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на ентитетот.

Ревизијата исто така вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се доволни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според наше мислење, финансиски извештаи ја прикажуваат објективно, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје заклучно со 31 декември 2020 година, резултатите од работењето, како и паричните текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за останати правни и регулаторни барања

Годишниот извештај е подготвен од страна на Менаџментот во согласност со барањата на Законот за трговски друштва, член 384.

Менаџментот е одговорен за подготвувањето на годишната сметка и годишниот извештај на Друштвото, кои се одобрени од страна на Надзорниот одбор на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Според барањата на Законот за ревизија, известуваме дека историските информации прикажани во годишниот извештај подготвен од страна на Менаџментот на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва е конзистентен во сите материјални аспекти со финансиските информации прикажани во годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје, на крајот на и за годината која завршува на 31 декември 2020 година.



Драган Давитков
Управител



Симе Јовановски
Овластен ревизор

ПрајсвотерхаусКуперс Ревизија ДОО Скопје

9 април 2021
Скопје, Северна Македонија

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

Белешка	2020	2019
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО	545.305	590.283
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	335.575	365.862
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7 710.694	807.500
2. Бруто полисирана премија за соосигурување	7 1.435	1.489
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија	-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување	-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7 (392.450)	(442.709)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7 29.258	(22.020)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување	-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7 (13.362)	21.602
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8 26.421	25.911
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти	-	-
2.1 Приходи од наемнини	-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти	-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти	-	-
3. Приходи од камати	8 24.732	25.278
4. Позитивни курсни разлики	8 1.689	633
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка	-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-
6.3 Останати финансиски вложувања	-	-
7. Останати приходи од вложувања	-	-
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	9 171.762	157.623
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	9 5.373	6.921
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ	6.174	33.966

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

	Белешка	2020	2019
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		(505.896)	(534.730)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	10	(149.333)	(167.136)
1. Бруто исплатени штети	10	(327.208)	(355.837)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	10	4.350	5.191
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	10	169.719	192.131
5. Промени во бруто резервите за штети	10	2.189	(23.365)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	10	1.617	14.744
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	11	1.608	3.082
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		-	-
1.1 Промени во бруто математичката резерва		-	-
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
2. Промени во еквилизиционата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквилизиционата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквилизиционата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)	11	1.608	3.082
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви	11	1.608	3.082
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

Белешка	2020	2019
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		
11	(578)	(115)
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)	-	-
11	(578)	(115)
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО	(312.008)	(304.941)
1. Трошоци за стекнување	(176.889)	(150.002)
1.1 Провизија	(155.839)	(103.539)
1.2 Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	(45.096)	(57.002)
1.3 Останати трошоци за стекнување	-	-
1.4 Промена во одложените трошоци за стекнување	24.046	10.539
2. Административни трошоци	(135.119)	(154.939)
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	(14.313)	(14.195)
2.2 Трошоци за вработените	(50.475)	(42.945)
2.2.1 Плати и надоместоци	(48.976)	(41.675)
2.2.2 Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	-	-
2.2.3 Придонеси од задолжително социјално осигурување	-	-
2.2.4 Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени	-	-
2.2.5 Останати трошоци за вработени	(1.499)	(1.270)
2.3. Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки	(17.473)	(28.868)
2.4 Останати административни трошоци	(52.858)	(68.931)
2.4.1 Трошоци за услуги	(39.537)	(48.884)
2.4.2 Материјални трошоци	(7.108)	(8.586)
2.4.3 Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	(6.213)	(11.461)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА	(6)	(769)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста	-	-
2. Трошоци за камати	-	-
3. Негативни курсни разлики	-	-
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)	(6)	(769)
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба	-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба	-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

	Белешка	2020	2019
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	15	(44.794)	(42.587)
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци , намалени за реосигурување	15	(44.794)	(42.587)
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА	16	468	(6.592)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈКИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА	17	(1.253)	(9.508)
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		39.409	55.553
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	18	(5.154)	(6.435)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		34.255	49.118
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ		-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

Белешка	2020	2019
АКТИВА		
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		
1. Гудвил	10.574	14.180
2. Останати нематеријални средства	-	-
Б. ВЛОЖУВАЊА	10.574	14.180
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА	948.692	947.286
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста	882	910
1.1 Земјиште	-	-
1.2 Градежни објекти	-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста	882	910
2.1 Земјиште	-	-
2.2 Градежни објекти	882	910
2.3 Останати материјални средства	-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ	22.265	21.424
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници	-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници	-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва	-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва	-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници	-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва	-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети	22.265	21.424
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА	925.545	924.952
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	247.388	246.552
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	247.388	246.552
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	215.439	191.029
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	-	-
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	215.439	191.029
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти	-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

	Белешка	2020	2019
3. Финансиски вложувања за тргување		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани		462.718	487.371
4.1 Дадени депозити	21	449.206	474.244
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани	21	13.512	13.127
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ	29	355.292	367.037
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија	29	152.445	165.807
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		-	-
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	29	202.847	201.230
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА	22	1.289	-
1. Одложени даночни средства		1.289	-
2. Тековни даночни средства	22	-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА		213.368	254.910
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	23	155.002	160.770
1. Побарувања од осигуреници	23	155.002	160.770
2. Побарувања од посредници		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2020	2019
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ		
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	24 9.747	30.716
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	24 -	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	24 9.747	30.716
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	25 48.618	63.424
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	25 24.071	39.349
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	25 16.713	16.876
3. Останати побарувања	25 7.834	7.199
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН, А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	35.128	41.056
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	19 18.573	22.123
1. Опрема	19 18.289	21.839
2. Останати материјални средства	284	284
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	27 16.555	18.933
1. Парични средства во банка	27 15.606	18.166
2. Парични средства во благајна	27 535	356
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва	-	-
4. Останати парични средства и парични еквиваленти	27 414	411
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР		
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	26 71.087	47.042
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини	-	-
2. Одложени трошоци на стекнување	26 71.087	47.042
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци	-	-
3. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	-	-
S. ВКУПНА АКТИВА	1.635.430	1.671.511
И. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - АКТИВА	97.369	80.917

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	2020	2019
ПАСИВА		
A. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	440.398	406.142
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	247.037	247.037
28 1. Запишан капитал од обични акции	247.037	247.037
28 2. Запишан капитал од приоритетни акции	-	-
3. Запишан а неуплатен капитал	-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ	-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	-	-
1. Материјални средства	-	-
2. Финансиски вложувања	-	-
3. Останати ревалоризациони резерви	-	-
IV. РЕЗЕРВИ	107.192	90.819
28 1. Законски резерви	107.192	90.819
28 2. Статутарни резерви	-	-
3. Резерви за сопствени акции	-	-
4. Откупени сопствени акции	-	-
5 Останати резерви	-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА	51.914	19.170
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	-	-
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	34.255	49.118
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	-	-
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ	-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	769.244	802.300
29 I. Бруто резерви за преносни премии	373.060	402.318
II. Бруто математичка резерва		
29 III. Бруто резерви за штети	396.153	398.342
29 IV. Бруто резерви за бонуси и попусти	31	1.640
V. Бруто еквилизациона резерва	-	-
VI. Бруто останати технички резерви	-	-
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК	-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ	4.500	7.212
30 1. Резерви за вработени	3.961	6.673
30 2. Останати резерви	539	539
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	636	919
1. Одложени даночни обврски	98	335
2. Тековни даночни обврски	538	584
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	-	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020


(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)


	Белешка	2020	2019
Ж. ОБВРСКИ	31	382.413	447.371
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	31	15.455	8.887
1. Обврски спрема осигуреници	31	15.455	8.887
2. Обврски спрема застапници и посредници	-	-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	31	-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	31	303.183	371.630
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	31	303.183	371.630
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	-	-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	31	63.775	66.854
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	31	48.355	40.829
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-	-
3. Останати обврски	31	15.420	26.025
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА		38.240	7.566
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА		-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА		1.635.430	1.671.511
Ј. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА		97.369	80.917

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 1 до 72 беа одобрени од Надзорниот одбор на 11 март 2021 година и потпишани во нивно име од:

д-р Зоран Нарашанов
Генерален директор и
Претседател на Управен одбор




Татјана Катушева-Катушиќ
Директор на Сектор за финансии
лиценциран сметководител, број
на лиценца 0100391



ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белеш-ка	Акционе-рски капитал	Премии на емитиран и акции	Законски резерви	Статутар-ни резерви	Резерви за сопствени акции	Оста-нати резер-ви	Вкуп-но резер-ви	Откупени сопствени акции	Ревало-ризацио-на резерва	Нераспре-делена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековна-та година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 јануари 2019 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба 1 јануари 2019 година – преправено	28	247.037	-	75.996	-	-	-	75.996	-	-	59.190	0	382.223
Добивка или загуба за 2019 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.118	49.118
Добивка или загуба за 2019 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.118	49.118
Несопственички промени во капиталот	28	-	-	14.823	-	-	-	14.823	-	-	(14.823)	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	28	-	-	14.823	-	-	-	14.823	-	-	(14.823)	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.198)	-	(25.198)
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	(25.198)	-	(25.198)
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2019 година	28	247.037	-	90.819	-	-	-	90.819	-	-	19.169	49.118	406.143

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот (продолжува)

Позиција	Белешка	Акционер-ски капитал	Премии на емитиран и акции	Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви	Резерви за сопствени акции	Останати резерви	Вкупно резерви	Откупени сопствени акции	Ревалоризационна резерва	Нераспределена добивка или пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
Состојба на 1 јануари 2020 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 1 јануари 2020 година – преправено	28	247.037	-	90.919	-	-	-	-	90.819	-	-	19.169	-	406.143
Добивка или загуба за 2020 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.255	34.255
Добивка или загуба за 2020 година		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34.255	34.255
Несопственички промени во капиталот	28	-	-	16.373	-	-	-	-	16.373	-	-	(16.373)	-	-
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот	28	-	-	16.373	-	-	-	-	16.373	-	-	(16.373)	-	-
Сопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.118	-	-
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49.118	-	-
Состојба на 31 декември 2020 година	28	247.037	-	107.192	-	-	-	-	107.192	-	-	51.914	34.255	440.398

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек

Во илјади денари

Белешка	2020	2019
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	1.108.712	1.277.405
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	719.269	797.771
2. Премија за реосигурување и ретроцесија		
3. Приливи од учество во надомест на штети	190.668	192.131
4. Примени камати од работи на осигурување		
5. Останати приливи од деловни активности	198.775	287.503
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	(1.129.709)	(1.213.962)
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(317.099)	(359.113)
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	(470.547)	(406.195)
4. Надоместоци и други лични расходи	(110.059)	(105.678)
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	(117.198)	(125.373)
6. Платени камати		
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	(5.154)	(6.415)
8. Останати одливи од редовни активности	(109.652)	(211.186)
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	-	63.444
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	(20.997)	-

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Во илјади денари	Белешка	2020	2019
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА			
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		281.786	246.855
1. Приливи по основ на нематеријални средства		-	-
2. Приливи по основ на материјални средства		608	4.916
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување		4	61.835
6. Приливи по основ на вложувања кои се расположливи за продажба		-	-
7. Приливи по основ на останати финансиски пласмани		256.280	154.826
8. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
9. Приливи од камати		24.894	25.278
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		(263.167)	(290.403)
1. Одливи по основ на нематеријални средства		(889)	(7.279)
2. Одливи по основ на материјални средства		(6.241)	(8.775)
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото		-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група- подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
5. Одливи по основ на вложувања расположливи за продажба		-	(96.174)
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани		(256.037)	(178.175)
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка		-	-
8. Одливи од камати		-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		18.617	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		-	(43.548)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Во илјади денари

Белешка	2020	2019
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	-	-
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	(25.190)
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	-	(25.190)
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	(25.190)
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	1.390.498	1.524.260
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(1.392.876)	(1.529.555)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	-	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(2.378)	(5.295)
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	18.933	24.228
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	16.555	18.933

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

1. Општи информации

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје ("Друштвото") е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија на бул. Борис Трајковски бр. 62, 1000 Скопје, Република Македонија.

Друштвото е регистрирано за вршење на 17 класи на неживотно осигурување, а најзначајна активност на Друштвото се осигурување од одговорност кон трети лица.

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Финансиските извештаи се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва (Службен Весник 28/2004 и измените 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 162/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015, 6/2016, 30/2016 и 61/2016, 64/18, 120/18, 239/18, 290/020), Законот за Супервизија на осигурувањето (Службен Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 127/11, 112/2011, 30/2012, 188/2013, 112/2014, 153/2016, 192/2016 и 23/2017, 198/2018, 101/2019, 31/2020), Правилниците-(Службен.Весник 13/2018,191/2018,36/2019,37/2019,47/2019,69/2019,170/2019,246/2019, 107/2020,224/2020,260/2020,280/2020),сметководствените стандарди применливи во Р. Македонија, а објавени во Правилникот за водење на сметководство (Службен весник 159/2009, 164/2010 и 107/2011 применливи од 01.01.2012), "Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси" објавен во Службен весник 169/2010, 141/2013, 61/2016 и 36/2019 а се презентирани во согласност со "Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на Годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или и реосигурување" објавен во Службен весник број 5/2011,41/2011,64/2011, 187/2013 и 61/2016,170/2019.

Правилникот за водење на сметководство се состои од Меѓународните сметководствени стандарди за финансиско известување ИМСФИ- ИМСФИ 1 до ИМСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди МСС МСС1- МСС 41, Комитетот за толкувања на меѓународното финансиско известување КТМФИ КТМФИ 7 до КТМФИ 32 ИМСФИ 9, ИМСФИ 10, ИМСФИ 11, ИМСФИ 12, ИМСФИ 13 ИМСФИ 14, ИМСФИ 15 ИМСФИ 16, ИМСФИ 18, ИМСФИ 19, ИМСФИ 20 and ИМСФИ 21 не се вклучени во Правилникот за сметководство и не се применети од страна на компанијата.. Меѓународните стандарди за финансиско известување ИМСФИ (вклучително ИМСФИ 1) се иницијално објавени во Службен Весник во 1997 а оттогаш се извршени неколку измени. Последната измена е со датум од декември 2010 година.Компанијата ги почитува сите релевантни стандарди и нивни интерпретации а кои се објавени во Службен весник.

2. Основа за изготвување (продолжува)

(6) Деловно опкружување на компанијата

Република Северна Македонија покажува одредени карактеристики на развојна пазарна економија. На 11 март 2020 година, Светската здравствена организација ја прогласи појавата на КОВИД-19 за глобална пандемија. Како одговор на пандемијата, македонските власти спроведоа бројни мерки со кои се обидоа да го спречат ширењето и влијанието на КОВИД-19, како што се забрани и ограничувања за патувања, карантини, налози за засолништа и ограничувања на деловната активност, вклучително и затворање. Горенаведените мерки беа постепено олабавени во текот на 2020 и 2021 година. Овие мерки, меѓу другото, сериозно ја ограничија економската активност во Македонија и имаат негативно влијание, а и може да продолжат да влијаат негативно на деловните субјекти, учесниците на пазарот, клиентите на банките, како и на македонска и глобална економија за непознат временски период.

Проценето е дека вкупната економска активност во Република Северна Македонија во 2020 година, мерена со реалното движење на бруто домашниот производ (БДП), забележа пад од 7,7% во споредба со 2019 година (информации за Државниот завод за статистика). Годишната стапка на инфлација е 1,2%.

Менаџментот ги презема сите неопходни мерки за да обезбеди одржливост на работењето на Компанијата и да ги поддржи своите клиенти и вработени.

Идните ефекти од сегашната економска состојба е тешко да се предвидат, а сегашните очекувања и проценки на раководството може да се разликуваат од реалните резултати.

Како одговор на пандемијата КОВИД 19, Владата на Р.Македонија донесе неколку пакети на мерки. Подолу ги наведуваме најважните мерки како што следува:

- Препорака за овозможување на вработените да работат од дома во зависност од видот на работата, како и обезбедување на безбедносни протоколи на јавни места;
- Субвенционирање на платите на вработените од индустриите погодени од КОВИД-19
- Замрзнување на цените на основните производи;
- Замрзнување на присилната наплата до крајот на јуни 2020 година;
- Забрана за отворање на стечајни постапки за време на кризата и 6 месеци по кризата;
- Одложени обврски за плаќање данок до март 2021 година за компании кои имаат пад на приходот повеќе од 40%;
- Признавање на трошоците за приватно здравствено осигурување и трошоци за тестирање за КОВИД-19 како признаен данок;
- Ослободување од данок на добивка и персонален данок на доход за трошоците на персоналот поврзани со обуки и тим-згради;
- Различни форми на грантови, ваучери за насочени сегменти погодени од кризата.

(в) Деловно опкружување на компанијата (предложува)

Агенцијата за осигурување за супервизија (АСО), исто така, донесе сет на мерки сумирани подолу:

- Правилник за исправка на вредноста на побарувањата што им овозможи на осигурителните компании да ги одложат роковите на побарувањата за дополнителни 60 дена од првичниот издаден период. Ефектите од овој правилник беа ефективни до 31 декември 2020 година. Потоа, компаниите ќе продолжат да пресметуваат исправка на вредноста на побарувањата според претходно применуваниот правилник,
- Правилник за видовите и описот на ставките што треба да се земат предвид при пресметување на капиталот на друштвото за осигурување и / или реосигурување,
- Правилник за минималната содржина на евиденцијата и начинот на пријавување, резервирање и ликвидација на побарување од осигурителни компании,
- Правилник за видовите и карактеристиките на средствата за покривање на техничките и математичките резерви, како и деталното поставување и ограничување на тие инвестиции и нивно ограничување,
- Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и плаќање на побарувања со цел да се заштитат правата на осигурениците,
- Правилник за минимални стандарди на информациони системи на осигурителните компании и брокерите

Освен Правилникот за исправката на вредноста на побарувањата, Друштвото не користеше други мерки или субвенции за време на деловните процеси во 2020 година.

Во текот на 2020 година, компанијата достигна бруто полисирана премија во износ од 712.129 илјади денари што претставува пад од 11,97% во споредба со 2019 година, но сепак успеа да ги задржи своите профитабилни резултати со нето добивка од 34.255 илјади МКД, што резултира со 7,78% поврат на капиталот и 13,87% поврат на капиталот на акционерите. Инвестициите на компанијата беа целосно усогласени со соодветните локални барања, како и со внатрешните акти на компанијата. Главната цел на Стратегијата за инвестиции на компанијата беше да обезбеди стабилен приход од инвестиции со минимален ризик, притоа обезбедувајќи доволно средства за компанијата да ги исполни своите обврски истовремено.

На 31 декември 2020 година, компанијата имаше доволно ниво на покриеност на техничките резерви со техничка резерва за покривање од 140% или вишок во износ од 169.712 илјади МКД (Види белешка 5). На 31 декември 2020 година, Друштвото ја одржуваше потребната маргина на солвентност со вишок од Гарантниот фонд од 244.742 МКД илјади и вишок на капитал во однос на потребната маргина на солвентност од 366.684 илјади МКД.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

(г) Деловно опкружување на компанијата (продложува)

Со оглед на влијанието на намалувањето на GWP во 2020 година, компанијата очекува подобрување на GWP во 2021 година главно во класата на задолжитено осигурување. Зголемувањето на другите деловни активности главно ќе зависи од релаксација и постепено укинување на донесените безбедносни мерки што се очекува во текот на 2021 година.

Горенаведените објаснети резултати покажуваат дека Друштвото има разумен вишок над маргината на солвентност и ќе може да ги покрие своите достасани обврски на време. Бидејќи моменталната состојба сè уште се развива, раководството на компанијата ќе продолжи со својот пристап на проактивно следење на процесите во однос на ликвидноста, одржувајќи континуирана анализа на нејзините деловни процеси и спречувајќи какви било несакани ефекти.

(д) Основи за мерење

Финансиските извештаи се изготвени според историска вредност, освен за:

- средствата расположливи-за-продажба кои што се мерат по објективна вредност т.е согласно одлуката за одредување на начинот на вреднување на хартиите од вредност број 02-732/7.

(ф) Функционална и известувачка валута

Ставките коишто се вклучени во финансиските извештаи се прикажани во валутата на примарното економско окружување во кое делува Друштвото (функционална валута). Финансиските извештаи се прикажани во МКД, која што е функционална и известувачка валута на Друштвото, искажани во илјади денари.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

2. Основа за изготвување (продолжение)

(е) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од раководството да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди.

Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(ж) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превредуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Курсните разлики кои произлегуваат од превредувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превредување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Девизните средства со кои што работи Друштвото се во евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2020 и 2019 година беа како што следи:

	2020	2019
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,694	61,485

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(a) Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот), согласувајќи се да го обесштети осигуреникот доколку определен неизвесен иден настан (осигурен настан) неповолно влијае на осигуреникот. Ризикот од осигурување се разликува од финансискиот ризик. Финансискиот ризик е ризик од можни идни промени на една или повеќе од следните променливи компоненти: каматни стапки, цените на хартиите од вредност, цените на добрата, курсевите на странски валути, индексот на цените или стапките, кредитниот рејтинг или кредитниот индекс или друга променлива компонента, која се обезбедува во случај на промена на нефинансиска променлива компонента која што не се однесува на договорната страна. Осигурителните договори можат да носат и финансиски ризик.

Ризикот од осигурување е значителен ако, и само ако, осигурениот настан може да предизвика Друштвото да плати значителни дополнителни користи. Доколку еден договор се класифицира како договор за осигурување тој останува класифициран како договор за осигурување - се додека сите права и обврски од истиот не згаснат или истечат.

(б) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисираните премии го рефлектираат работењето во текот на годината и не вклучуваат даноци или обврски по основ на премии, заработениот дел од премиите се признава како приход. Премиите се заработени од датумот на настанување на ризикот за времетраење на период на обесштетување, врз основа на моделот на преземени ризици.

Пренесената премија за реосигурителот се признава како трошок во согласност со моделот на добиени услуги од реосигурителот во истиот сметководствен период, како и директно поврзаната премија за соодветното осигурување. Дел од премијата пренесена на реосигурителот се признава како трошок за периодот и ја намалува вредноста на приходот по основа на полисирана премија.

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покрит со договорот.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Признавање и мерење (продолжение)

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработка на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штета во неживотното осигурување се зголемува за трошоците за обработка на штетата.

Наплатените штети кои се надоместени од трети лица и штети за кои се очекува дека ќе бидат надоместени и наплатени од трети лица се одземаат од исплатените штети.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и соодветната маржа за внимателност. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, како што е промената на процедурите за разрешување на штетите, инфлацијата, судските трендови, промени во законската регулатива, како и минати искуства и трендови.

Резервите за неподмирени штети не се дисконтираат. Корекциите на резервите за штети направени во претходните години се рефлектираат во финансиските извештаи за периодот во кој корекциите се направени и доколку се материјални, посебно се обелоденети. Применетите методи и направените проценки се проверуваат редовно.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервирањето износ.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(iii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

Делот од преотстапената премија за реосигурување што не се признава како расход се вклучува во средствата од реосигурување.

Износот на признаеното средство од реосигурување се мери конзистентно со мерењето на резервата за со нив поврзаните договори за осигурување.

На секој датум на билансот на состојба се проценува безвреднувањето на средствата од реосигурување. Средството се смета дека е безвредното доколку постои објективен доказ дека, како резултат на настан кој се случил по почетното признавање, Друштвото не е во можност да го поврати целиот преостанат износ на средството и дека настанот има влијание на износот кој Друштвото ќе го прими од реосигурителот и кој може соодветно да се измери.

(iv) Одложени трошоци за запишани премии

Трошоците настанати при стекнувањето на општите договори за осигурување се одложуваат до таа мерка до која можат да се надоместат од идните користи. Трошоците за запишани премии вклучуваат директни трошоци како што се провизиите за брокери и останати директни трошоци.

Одложените трошоци за запишани премии се амортизираат низ периодот во кој се очекува трошоците да се надоместат од идните користи во приходите од поврзаните договори. Стапката на амортизација е конзистентна со појавувањето на таквите користи.

Врз основа на измените на Подзаконскиот акт објавен во Службен весник 170/2019, Агенцијата за Супервизијата на осигурувањето пропиша нов метод за пресметка на одложените трошоци за стекбување (ДАЦ), кој треба да се примени не подоцна од 1 јануари 2021 година. Новиот метод вклучува појаснување на видовите трошоци што можат да се користат во пресметката на истиот. Според новиот метод, компанијата треба да ја признае провизијата на договорна основа во согласност со договорената бруто полисирана премија

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(б) Договори за осигурување (продолжение)

(iv) Одложени трошоци за запишани премии

и последователно прилагодена за износите што не би биле наплатени според договорите што Друштвото ги има склучено со посредниците (агенти, брокери и сл.) каде што провизијата се плаќа врз основа на наплатена премија. Претходно провизијата се плаќаше врз основа на наплатената премија. Компанијата го спроведе новиот метод, а ефектот од истиот го прикажа соодветно во биласот на успех заклучно со 31 декември 2020 година, каде е евидентиран признаен дополнителни ДАЦ во износ од 24.022 илјади МКД, како и признати дополнителни обврски по основ на провизија од 33.211 МКД илјади, а утврдена врз основа на договорениот износ на бруто полисираната премија од договорите склучени со посредници на компанијата.

(v) Тест за соодветност на обврската

Тестовите за соодветност на обврската се прават за да се утврди дали резервите по договорите за осигурување, намалени за одложените трошоци за стекнување и поврзаните со нив нематеријални средства, како оние стекнати во деловни комбинации или со пренос на портфолио се соодветни. Доколку се идентификува дека резервите не се доволни, во тој случај поврзаните одложени трошоци за запишани премии и поврзаните со нив нематеријални средства се отпишуваат и доколку е потребно, се утврдува дополнителна резерва. Недостатокот се признава во билансот на успех за тековната година. На секој датум на билансот на состојба се претпоставува дека развојот на штети во преостанатиот период на портфолиото ќе биде ист со развојот на штети за време на целата година. За потребите на овие анализи износот на настанатите штети во секоја година во врска со договорите валидни на датумот на билансот на состојба се споредува со вредноста на резервата за преносна премија на датумот на билансот на состојба.

(vi) Побарувања и обврски од осигурување

Износите кои се должат на, и побаруваат од страна на, осигурениците, агентите и други побарувања претставуваат финансиски инструменти и се вклучуваат во побарувања и обврски од осигурување, а не во резервите по договорите за осигурување.

(в) Приходи

(i) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести претставуваат приходи добиени од странски осигурителни компании и Националното биро за осигурување по основ на исплатени штети како и приходи добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување. Приходите од провизии и надомести се признаваат на пресметковна основа кога соодветната услуга ќе се изврши.

(ii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност, пласмани во банки и камати од Националното биро за осигурување. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна камата.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(г) Расходи

(i) *Расходи од закупнини направени за оперативен наем*

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(д) Користи за вработените

(i) *Планови за дефинирани придонеси*

Друштвото плаќа придонеси во пензиските фондови во согласност со барањата на локалната законска регулатива и нема да има правни или изведени обврски за плаќање во иднина. Придонесите кои се утврдуваат врз основа на платата на вработените се уплаќаат во пензиските фондови, кои што се одговорни за исплата на пензиите.

Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по основ на овие планови. Обврските за уплата на придонеси се признаваат како расход во добивката или загубата кога се пресметуваат.

(ii) *Планови за дефинирани користи*

План за дефинирани користи претставува план за користи по завршување на вработувањето и истиот е различен од дефинираните планови за придонеси. Нето обврската на Друштвото во однос на дефинирани планови за користи се пресметува со проценување на износот на идни користи кои вработените ги стекнале како надомест за нивната служба во тековниот и минатиот период; тие користи се дисконтирани за да се утврди нивната сегашна вредност.

Друштвото утврдува нето расход од камата на дефинирана обврска за користи за периодот со примена на дисконтна стапка која се користи да се измери дефинираната обврска за користи на почетокот на годишниот период до нето дефинирана обврска за користи.

Пресметката се извршува од страна на квалификуван актуар со примена на метода на кредитирање на проектирана единица.

Премерувањата кои произлегуваат од дефинирани планови за користи вклучуваат актуарски добивки и загуби. Друштвото веднаш ги признава во останата сеопфатна добивка и сите други трошоци поврзани со дефинирани планови за користи во трошоци за користи за вработените во добивка или загуба.

(iii) *Краткорочни користи за вработените*

Краткорочните користи за вработените се мерат на недисконтирана основа и се признаваат кога соодветната услуга ќе се добие.

Друштвото признава обврска и расход за износот кој што се очекува да биде исплатен како бонус и доколку Друштвото има сегашна правна или изведена обврска да врши такви исплати како резултат на услуги дадени во минатиот период и доколку обврската може да се процени веродостојно.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Користи за вработените (продолжение)

(iii) Останати долгорочни користи за вработените

Согласно македонската законска регулатива Друштвото исплаќа две просечни плати по работник исплатени во РМ во претходните три месеци на вработените во моментот на заминување во пензија согласно критериумите утврдени во Општиот колективен договор. Долгорочните користи за вработените се дисконтираат за да се утврди нивната нето сегашна вредност. Друштвото нема дополнителна обврска за плаќање по овој основ.

(f) Даноци

Данокот од добивка се состои од тековен и одложен данок. Данокот од добивка се признава во добивката или загубата, освен кога се однесува за ставки коишто се однесени директно во капиталот и соодветниот данок од добивка се признава во капиталот.

Тековниот данок од добивка е очекувана даночна обврска од добивката пред оданочување за годината, применувајќи ја важечката даночна стапка од 10% на денот на извештајот за финансиската состојба и корекции на даночната обврска која се однесува на претходни години.

Одложениот данок произлегува од времените разлики помеѓу сметководствената вредноста на средствата и обврските за потребите на финансиското известување и вредноста на истите за даночни цели. Одложениот данок се мери со примена на даночните стапки кои се очекува да се применат кога ќе се реализираат времените разлики врз основа на законите кои се усвоени или значајно усвоени на денот на известувањето.

Одложено даночно средство се признава за неискористени даночни загуби, неискористен даночен кредит и одбитни времени разлики до износот за кој е веројатно дека ќе има оданочив приход во иднина наспроти кој средството би се искористило. Одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се намалува до степенот до кој веќе не е веројатно дека овие даночни приходи ќе се реализираат. Секое вакво намалување треба да се анулира до степенот до кој станува веројатно дека ќе биде расположива доволна оданочива добивка.

Непризнаено одложено даночно средство се проценува на крајот на секој период на известување и се признава до степенот до кој е веројатно дека идните даночни приходи на товар на кои може да се искористи тоа средство ќе бидат доволни.

(e) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од обезвреднување. Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството. Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Недвижности и опрема (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како "останати приходи" во билансот на успех.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба. Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот корисен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

	%
Градежни објекти	2,5
Опрема, мебел и патнички автомобили	10 – 25

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преоценуваат на секоја дата на известување.

(ж) Средства земени под наем - наемател

Наеми со кои се пренесуваат суштински сите ризици и награди својствени за сопственоста на изнајменото средство се класифицирани како финансиски наеми. При отпочнување на наемот, финансискиот наем се евидентира по понискиот износ помеѓу објективната вредност и сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Последователно, средството се евидентира во согласност со сметководствената политика на Друштвото за тоа средство.

Наем се класифицира како оперативен наем доколку во основа, на корисникот на наемот не му се пренесуваат сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на едно средство.

Оперативни наеми и средствата земени под наем не се признаваат во билансот на состојба на Друштвото.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(3) Финансиски инструменти

Друштвото ги класификува финансиските средства како: кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и финансиски средства расположливи за продажба. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање.

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирани на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна камата.

Финансиски средства расположливи за продажба

Вложувањата расположливи-за-продажба се недеривативни средства кои се определени како расположливи-за-продажба или кои не се класификувани во некоја друга категорија на финансиско средство. Финансиските средства коишто немаат котирана пазарна цена и чијашто објективна вредност не може веродостојно да се измери, се евидентираат по набавна вредност намалена за загубите поради обезвреднување. Согласно регулативата должничките хартии од вредност издадени од Република Македонија кои не се котирани на Македонската берза за хартии од вредност, а можат да се стекнат од издавач на примарен пазар или на пазари преку шалтер, се вреднуваат со примена на методот на ефективна каматна стапка. Сите останати вложувања расположливи-за-продажба се прикажуваат според нивната објективна вредност.

Приходот од камата се признава во билансот на успех со употреба на методот на ефективна камата. Приходот од дивиденда се признава кога на Друштвото ќе му биде утврдено правото на дивиденда. Добивките или загубите од курсни разлики на должничките инструменти расположливи-за-продажба се признаваат во билансот на успех.

Останатите промени во објективната вредност се евидентираат директно во капиталот се додека вложувањата не се продадат или оштетат, при што кумулативните добивки или загуби од капиталот се признаваат во билансот на успех.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(з) Финансиски инструменти (продолжение)

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на методот на ефективна камата.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

(с) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супервизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;

2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето;

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(s) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжение)

4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето;

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето, како и осигуреници каде рокот на доспевање во анексот е утврден по истек на важноста на полисата за осигурување.

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	од 10% до 30%
В	од 61 до 120 дена	Од 31% до 50%
Г	121 до 270 дена	Од 51% до 70%
Д	271-365 дена	Од 71% до 90%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

Согласно измените во регулативата применливи само за 2020 година, а кои се во насока на олеснување на работата на друштвата за осигурување и ублажување на ефектите од здравствената криза, Агенцијата за Супервизија на осигурувањето во Службен Весник број 107 на ден 22.04.2020 објави -

- **Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за вреднувањето на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси**, каде се овозможува при класификацијата на доспеаните побарувања согласно утврдените категории да се применат подолги временски периоди, а со цел да се намали трошокот на компаниите кој поради послабата платежна моќ на осигурениците се очекува да настане во 2020г. Одредбите од овој правилник ќе се применуваат заклучно со 31.12.2020, после кој датум ќе се продолжи со редовниот процес на исправка кој бил во примена пред стапување во сила на наведените измени. Подетално објаснување е дадено во белешка број 5.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(s) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата) (продолжение)

Следствено на тоа, Друштвото во 2020 година ја утврдува исправката на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 90 дена	0%
Б	од 91 до 120 дена	од 10% до 30%
В	од 121 до 180 дена	Од 31% до 50%
Г	181 до 330 дена	Од 51% до 70%
Д	331-425 дена	Од 71% до 90%
Ѓ	подолг од 425 дена	100%

Ефектот од примената на измените во регулативата важечки само за 2020 година, а согласно Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за вреднувањето на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси е прикажан во белешка број 5.

(и) Парични средства и паричен еквивалент

За целите на Извештајот за паричните текови, согласно Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување, паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат парични средства по видување во деловните банки, како и парични средства во благајна. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

(j) Резервирања

Резервирањата се признаваат кога Друштвото има сегашна правна или конструктивна обврска, којашто е настаната како резултат на минати настани и за која е веројатно дека ќе настане одлив на средства за да се подмири таа обврска, и постои можност за проценување на износот на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични одливи користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(к) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата на неподмирени штети, возможно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)

Општи договори за осигурување

На датумот на билансот на состојба се одредуваат резерви за очекуваните конечни трошоци за подмирување на сите штети кои настанале се до тој датум, без оглед дали се пријавени или не, вклучувајќи ги и трошоците за разрешување на штетите, намалени за износите кои се веќе исплатени.

Резервите за штети не се дисконтираат за временската вредност на парите.

Изворите на податоци употребени како влезни информации за градење на претпоставките се типични и интерни за Друштвото, притоа применувајќи детални анализи кои се прават најмалку еднаш годишно. Претпоставките се проверуваат со цел да се утврди дали се конзистентни со информациите од пазарот или други објавени информации.

Друштвото обрнува посебно внимание на тековните трендови.

Проценката на настанатите, но сеуште непријавени штети ("ИБНР") генерално е предмет на повисок степен на несигурност во однос на оценките на пријавените штети, за кои што Друштвото располага со повеќе информации. ИБНР штетите многу често може да станат видливи за Друштвото дури по неколку години по случувањето на настанот кој ја предизвикал таа штета.

Секоја пријавена штета се проценува поодделно, земајќи ги во предвид условите во кои настанала штетата, информациите достапни од оценителите на штети и минатите искуства за големината на слични штети. Проценките по поодделните предмети редовно се прегледуваат и се ажурираат со нови информации.

Потешкотите при проценувањето на резервите се разликуваат кај различните класи на осигурување од повеќе причини, вклучувајќи ги следниве:

- Разлики во условите на договорите за осигурување;
- Различна сложеност на штетите;
- Разлики во тежината на секоја штета;
- Разлики во периодот помеѓу настанувањето и пријавувањето на штетите.

Кај одредени класи на осигурување може да постојат значајни одолговлекувања од моментот на пријавување на штетата до моментот на разрешување на истата, така да не може со сигурност да се знаат конечните трошоци на датумот на билансот на состојба.

Вредноста на резервите за настанати а сеуште непријавени штети се проценуваат со примена на актуарски методи. Овие методи го екстраполираат развојот на платените и настанати штети, просечниот трошок по штета и конечниот број на штети за секоја година во која се случуваат несреќите, врз основа на набљудувањата на развојот во претходните години и очекуваните коефициенти на штети.

Клучната актуарска метода која се применува е методот на триангулации – (Chain ladder method) кој користи историски податоци за проценување на очекуваниот исход на платените и настанати штети.

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(i) **Клучни извори на несигурност во оценките (продолжение)**

Општи договори за осигурување (продолжение)

Примената на историски податоци подразбира дека начинот на развој на штетите ќе се повторува и во иднина. Поради тоа што ова не е секогаш така, методите на проценка се менуваат во зависност од условите. Причините може да бидат:

- Економски, правни, политички и социјални трендови (пр. разлики во очекуваното ниво на инфлација);
- Промена во портфолиото на договорите за осигурување;
- Влијанието на големите загуби.

Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети. Штетите од општите договори за осигурување се плаќаат по настанување на штетата. Договорите се склучуваат на кратки рокови, најчесто за период од една година, при што Друштвото има обврски по сите настанати осигурени настани за времетраењето на договорот.

Пократкиот рок на разрешување на овие штети му овозможува на Друштвото да има поголема сигурност при проценката на трошоците за штети и да пресметува помало ниво на резерви за настанатите, но сеуште непријавени штети.

Претпоставки

Клучна претпоставка при оценките на Друштвото е искуството со развојот на штетите во минатото. Ова вклучува претпоставки за просечните трошоци за штети, трошоците за решавање на штетите, факторот на инфлацијата и бројот на штети во секоја година. При утврдувањето до која мера влијаат надворешните фактори, како што се судските одлуки и законската регулатива врз оценките се користи расудување.

Во текот на 2020 година немаше значајна промена во претпоставките при утврдувањето на резервите по договорите за осигурување, а кои би биле материјални за финансиските извештаи.

(ii) **Клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото**

Одредени клучни сметководствени расудувања во примената на сметководствените политики на Друштвото се презентирани подолу.

Класификација на договорите за осигурување

Договори за осигурување се договори со кои Друштвото прифаќа значителен ризик од осигурување од другата договорна страна (осигуреникот).

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)
(iii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2020 година и 31 декември 2019 година се презентирани во табелата подолу.

31 декември 2020	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	34.255	440.398	63.140	697%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	36.468	442.611	63.140	701%	4%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	31.417	437.560	63.140	693%	(4%)
10% зголемување на настанати штети	24.476	426.826	63.140	676%	(21%)
10% намалување на настанати штети	54.342	453.345	63.140	718%	21%
10% зголемување на вкупните трошоци	-11.142	415.461	63.140	658%	(39%)
10% намалување на вкупните трошоци	89.960	464.710	63.140	736%	39%

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(iii) Анализа на сензитивност (продолжение)

31 декември 2019	Добивка за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	49,117	406.143	70.868	573%	-
Принос од вложувања (+1000 п.п.)	51.952	408.908	70.868	577%	4%
Принос од вложувања (-1000 п.п.)	46.282	403.239	70.868	569%	(4%)
10% зголемување на настанати штети	34.235	391.191	70.868	552%	(21%)
10% намалување на настанати штети	63.999	420.956	70.868	594%	21%
10% зголемување на вкупните трошоци	21.478	378.435	70.868	534%	(39%)
10% намалување на вкупните трошоци	76.755	433.712	70.868	612%	39%

Резултатите од симулациите во 2020 година покажуваат добро ниво на капитализираност на Друштвото. Најзначајно влијание врз добивката за годината е добриот технички резултат. Зголемувањето на техничкиот резултат е последица на зголемената бруто полисирана премија и значителното влијание на намалените технички трошоци.

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредена варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на имот, обврска, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурени настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори. Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, како и индустриските сектори во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа годишни и осигурителот има право да одбие обновување или продолжување на истите, како и промена на условите на договорот при неговото продолжување.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ги заштити изворите на капитал. Друштвото склучува комбинација од пропорционални (Quotashare) и непропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат на пропорција од делот со задржувачки лимити кои варираат по вид на осигурување. Исто така Друштвото купува и факултативно реосигурување во одредени специфични случаи. Факултативните договори мора претходно да бидат посебно одобрени и трошоците по нив редовно се следат.

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Стратегија за реосигурување (продолжение)

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за обезвреднување како резултат не настанато признаено средство.

Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување. Кредитниот ризик на реосигурувањето е подетално објаснет подолу во оваа белешка.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

На 31 декември 2020 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 583.664 илјади (2019: МКД 580.792 илјади). Овие средства се состојат од банкарски сметки, депозити во банки и државни обврзници (2019: банкарски сметки и депозити во банки и државни обврзници).

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат техничките резерви:

	2020	2019
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарските сметки (дозволено 3%)	3.612	2.092
Депозити во банки кои имаат дозвола издадена од НБРМ (дозволено 60%)	201.605	201.309
Хартии од вредност издадени од Р.М или НБРМ (дозволено 80%)	378.447	377.391
	583.664	580.792
Обврски (Технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	769.244	802.300
Дел за реосигурителот	(355.292)	(367.037)
Вкупно нето технички резерви	413.952	435.263
Дополнителна Покриеност на техничките резерви	169.712	145.529

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Усогласеност на средствата и обврските (продолжение)

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, паричните средства во благајната и средствата на банкарските сметки не смеат да надминат 3% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Краткорочните депозити во банки не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите хартии од вредност издадени и гарантирани од Република Македонија или НБРМ не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31 декември 2020 година паричните средства во благајната и средствата на банкарски сметки изнесуваат 0,6% (2019: 0,4%), краткорочните депозити во банки изнесуваат 34,5% (2019: 34,7%) додека државните обврзници изнесуваат 64,8% (2019: 65,5%) од вкупните средства кои ги покриваат резервите по договорите за осигурување. На 31.12.2020 година друштвото прикажало повеќе средства за покривање на техничките резерви во износ од 169,712 милиони мкд.

Одговорност кон трети лица

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување од одговорност кон трети лица. Согласно овие договори надомест се исплатува за претрпени повреди од физички лица, вклучувајќи вработени или трети лица. Главно оваа класа на осигурување се однесува на претрпени телесни повреди.

Времетраењето на процесот на исплата на штетата од датумот на пријавување на штета до датумот на разрешување на истата зависи од повеќе фактори како што се природата на покритието, условите на полисата како и тоа кој суд е надлежен според договорот.

Поголемиот дел од штетите за претрпени телесни повреди имаат релативно краток период на разрешување, а најчесто тој период изнесува една година. За договорите за одговорност од телесна повреда, клучен ризик е трендот судовите да доделуваат повисоки нивоа на оштета. Во договорните услови, компанијата претпоставува дека трошоците ќе се зголемат во согласност со најновите достапни информации. На 31 декември 2020 година, компанијата има евидентирано резерва во пријавените но не решени побарувања во износ на 28,242 илјади МКД. Најголем дел од договорите за осигурување од одговорност кон трети лица не се предмет на значајна комплексност така што и крајниот исход е делумно неизвесен. Генерално овие договори резултираат со помала неизвесност во проценките.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување од одговорност кон трети лица се прави главно преку цената, дизајнот на производот, изборот на ризик, соодветна стратегија за инвестирање, проценка и реосигурување. Друштвото ги следи и реагира на промените на општите економски и комерцијални услови во опкружувањето во кое работи за да се осигура дека само оние ризици кои се во согласност со критериумите на Друштвото се предмет на осигурување.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**Одговорност кон трети лица (продолжение)***Управување со ризикот (продолжение)*

Главен ризик во договорите за осигурување од одговорност кои резултираат со претрпени телесни повреди е трендот судовите да одредуваат високо ниво на надомест. При утврдувањето на премијата Друштвото претпоставува дека трошоците ќе се зголемат пропорционално со крајно расположливите информации.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Имот*Карактеристики*

Друштвото склучува договори за осигурување на имот што се наоѓа на територијата на Република Македонија. Договорите за осигурување на имот до одредени лимити го заштитуваат осигуреникот од загуба или штета на нивниот имот.

Повратот на акционерите по основ на овие договори произлегува од вкупните наплатени премии од осигурениците намалени за износот на платени штети и трошоците на Друштвото.

Цел на Друштвото е да заработува приход од вложувања заради временската разлика помеѓу наплатата на премии и плаќањето на штети по основ на овој вид на осигурување.

Настанот што предизвикува штета на градежни објекти или друг имот најчесто се случува ненадејно (како што е пожар или кражба) при што причината за штета лесно се определува. Во овој случај штетата ќе биде брзо пријавена и може да биде разрешена без одлагање. Соодветно имотното осигурување се класификува како краткорочно, што значи дека зголемувањето на трошоците и повратот на вложувањето се од помало значење.

Управување со ризикот

Главните ризици поврзани со овие договори е ризикот од осигурување, ризикот од дејствувањата на конкуренцијата и искуството со штети (вклучувајќи го и променливото настанување на природни непогоди). Друштвото исто така е изложено и на ризик од осигурениците да ја преувеличат или измислат штетата. Ова во голема мерка објаснува зошто економските услови се во корелација со профитабилноста на портфолиото на договори за осигурување на имот.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Имот (продолжение)

Управување со ризикот (продолжение)

Ризикот од овие осигурувања е ризикот Друштвото да наплати несоодветна премија за различните имоти што ги осигурува. Ризикот од секоја поодделна полиса ќе варира во зависност од повеќе фактори како што се локацијата, воспоставените сигурносни мерки и староста на имотот. За осигурувањето на домашен имот, се очекува голем број од имотите да бидат изложени на слични ризици. Меѓутоа, ова не важи за деловните објекти.

Голем број од деловните објекти претставуваат специфична комбинација на локација, вид на работење и воспоставени сигурносни мерки. Пресметката на премијата е пропорционална со ризикот овие полиси да бидат субјективни и со тоа и по ризични.

Друштвото го реосигурува ризикот пропорционално со задржување на ризикот до определен лимит кој е различен во зависност од типот на производот и територијата.

Осигурување на возила

Карактеристики

Друштвото склучува договори за осигурување на возила на територијата на Република Македонија. Ова осигурување вклучува осигурување и на имот и одговорност кон трети лица и е краткорочно. Брзото плаќање го заштитува осигуреникот од загубата на вредноста при физичка штета на возилото и на имотот во моментот на случување на штетниот настан и зависи од одредени лимити или надминувања.

За разрешување на штетите во кои се претрпени телесни повреди е потребно повеќе време и се покомплексни за да се проценат. Овие видови на осигурување на моторни возила исто така покриваат и штети од одговорност кон трети лица и смртен случај или повреда.

Управување со ризикот

Генерално гледано овие штети се помалку комплексни и е потребно пократок период за да се разрешат, така што тие носат умерен ризик. Друштвото редовно ги следи трендовите и соодветно реагира на промените на надоместот за овој вид на повреди, судските парници и зачестеноста на пријавување на штети.

Зачестеноста на овие штети зависи од неповолните временски услови и бројот на пријавени штети е поголем во зимските месеци. Исто така тие зависат и од цената на горивото и економските активности, кои што влијаат на сообраќајните активности.

Друштвото го реосигурува ризикот непропорционално со вишок над покриеност на загуба, што му овозможува на осигурителот задржување на ризиците до одреден утврден лимит.

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

Здравствено осигурување

Карактеристики

Друштвото исто така склучува и договори за здравствено осигурување во Република Македонија, иако во помал обем.

Според овие договори се исплаќаат средства за покривање на медицински услуги и болнички трошоци во фиксен износ за секој ден поминат во болница од страна на осигуреникот.

Вообичаено осигуреникот е покриен само за дел од медицинските трошоци за кои осигуреникот има поднесено соодветни медицински документи.

Управување со ризикот

Здравственото осигурување е примарно изложено на ризик од потребата за болнички третман. Друштвото управува со ризикот преку медицинско следење со цел да се осигури дека тековните премии се во согласност со здравствената состојба на осигуреникот и неговата фамилијарна медицинска историја.

Развој на штети

Друштвото нема презентирано информација за развојот на штети т.е споредба меѓу исплатените штети и резервата, првенствено поради тоа што тие типично се разрешуваат во рок од една година.

Концентрација на ризикот од осигурување

Главен аспект на ризикот од осигурување со кој се соочува Друштвото е концентрацијата на ризик која може да постои доколку се случи одреден штетен настан кој би можел значително да влијае врз обврските на Друштвото. Ова може да произлезе од еден договор за осигурување или повеќе помали, но поврзани договори кои би можеле да предизвикаат значителни обврски за Друштвото. Важен аспект на концентрација на ризикот од осигурување е дека може да настане со кумулирање на ризиците од повеќе поодделни класи на осигурување.

Концентрација може да настане и кај многу сериозни, ретки настани, како што се природни катастрофи, како и кај настани кои се поврзани со одредени групи или територии.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Концентрација на ризикот од осигурување (продолжение)

(i) Географска и секторска концентарција

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентрација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

(ii) Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување, како што се – квотно реосигурување (quota share) и вишок на ризик (surplus) за класата имот како и вишок над покриеност на загуба (excess of loss) за класата одговорност кон трети лица како и целосно реосигурување кое обезбедува заштита од вкупниот ризик. Друштвото редовно ја следи програмата за реосигурување, како и трошоците и користите од истата.

5.1. Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување, обврските за осигурување и реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5. **Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)**

5.1. **Финансиски ризик (продолжение)**

(i) **Каматен ризик**

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања.

Според раководството на Друштвото најголем дел од осигурителните договори се краткорочни и каматниот ризик се намалува преку вложување во должнички инструменти. Должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, иако најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматоносни.

Заеднички обврски

Друштвото има обврски кон Националното Биро за Осигурување во сооднос со учеството на Друштвото во штетите кои произлегуваат од осигурување на моторни возила, причинети од непознати сторители или неосигурани возила. Дополнително, Друштвото како и останатите друштва кои се вклучени на пазарот и вршат осигурување на моторни возила, е обврзано да учествува со дел во неисплатените штети кои произлегуваат од осигурувањето на моторни возила, во случај на ликвидирање на било кое осигурително друштво на пазарот, во согласност со Законот за супервизија на осигурувањето.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

31 декември 2020 година		Инструмент и со променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка						
			До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некамато- носни	
Белешка	Вкупно								
Средства									
Финансиски вложувања									-
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	21	247.388	-	-	-	-	-	247.388	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	21	215.439	-	-	-	-	-	215.439	-
- Орочени депозити	21	449.206	-	-	-	244.706	204.500	-	-
- Останати пласмани	20,21	35.776	-	-	-	-	-	-	35.776
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	29	355.292	-	-	-	-	-	-	355.292
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	23,24	164.749	-	-	-	-	-	-	164.749
Останати побарувања	25	48.618	-	-	-	-	-	-	48.618
Парични средства и парични еквиваленти	27	16.555	-	-	-	-	-	-	16.555
Обврски									
Бруто технички резерви	29	(769.244)	-	-	-	-	-	-	(769.244)
Обврски по основ на реосигурување	31	(303.183)	-	-	-	-	-	-	(303.183)
Обврски спрема осигуреници	31	(15.455)	-	-	-	-	-	-	(15.455)
Останати обврски	31	(63.775)	-	-	-	-	-	-	(63.775)
Неусогласеност на средствата и обврските		381.366	-	-	-	244.706	204.500	462.827	(530.667)

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

31 декември 2019 година		Инструмент и со променлива каматна стапка							
	Белешка	Вкупно		До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Повеќе од 5 години	Некаматно- носни
Средства									
Финансиски вложувања									-
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	21	246.552	-	-	-	-	-	246.552	-
Финансиски вложувања расположливи за продажба	21	191.029	-	-	-	-	-	191.029	-
- Орочени депозити	21	474.244	-	-	-	170.341	303.903	-	-
- Останати пласмани	21	13.127	-	-	-	-	-	-	13.127
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	29	367.037	-	-	-	-	-	-	367.037
Побарувања од работи на осигурување и реосигурување	23,24	191.486	-	-	-	-	-	-	191.486
Останати побарувања	25	63.424	-	-	-	-	-	-	63.424
Парични средства и парични еквиваленти	27	18.933	-	18.523	-	-	-	-	410
Обврски									
Бруто технички резерви	29	(802.300)	-	-	-	-	-	-	(802.300)
Обврски по основ на реосигурување	31	(371.630)	-	-	-	-	-	-	(371.630)
Обврски спрема осигуреници	31	(8.887)	-	-	-	-	-	-	(8.887)
Останати обврски	31	(66.854)	-	-	-	-	-	-	(66.854)
Неусогласеност на средствата и обврските		316.161	-	18.523	-	170.341	303.903	437.581	(614.187)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи, државни обврзници и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат.

Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

	2020	2019
Финансиски средства		
- Должнички хартии од вредност чувани-до-достасаност	247.388	246.552
- Должнички хартии од вредност расположливи за продажба	215.439	191.029
- Орочени депозити	449.206	474.244
- Останати пласмани	35.776	13.127
- Средства од реосигурување	355.292	367.037
- Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	164.749	191.486
- Останати побарувања	48.618	63.424
- Парични средства и паричен еквивалент	16.555	18.933
Вкупно	1.533.023	1.565.832

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Должничките хартии од вредност претставуваат државни записи и обврзници издадени од Република Македонија. Фич - Кредит рејтинг агенцијата и го додели ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија во 2019 година. Погolem дел од орочените депозити на Друштвото на 31 декември 2019 година се инвестирани големи банки, а само 10 депозити во средни банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Паричните средства и паричните еквиваленти, останатите побарувања, средствата од реосигурување, орочените депозити, државните записи и обврзници не се ниту достасани ниту обезвреднети.

Најзначајниот дел од средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредит рејтинг агенцијата.

Структурата на доспеаноста на побарувањата по основ на осигурување за 2020 година друштвото ја сметаше согласно Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за вреднувањето на ставките од Билансот на состојба и изготвување на деловните биланси со примена до 31.12.2020, а истата е презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	125.861	-	125.861	-
0-90 дена	12.866	-	12.866	-
91-120 дена	4.942	494	4.448	10%
121-180 дена	6.503	2.016	4.487	31%
181-330 дена	12.932	6.595	6.337	51%
331-425 дена	3.456	2.455	1.002	71%
Над- 425 дена	40.574	40.574	-	100%
31 декември 2020	207.134	52.134	155.000	25,17%
31 декември 2020 без ефектот од мерките	207.134	58.661	148.473	28,32%
31 декември 2019	214.275	53.505	160.770	24.97%

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик (продолжение)

Анализата на побарувањата по основ на регреси е прикажана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-90 дена	-	-	-	-
91-120 дена	-	-	-	10%
121-180 дена	-	-	-	31%
181-330 дена	-	-	-	51%
331-425 дена	-	-	-	71%
Над- 425 дена	38.558	38.558	-	100%
31 декември 2020	38.558	38.558	-	100%
31 декември 2020 без ефектот од мерките	38.558	38.558	-	100%
31 декември 2019	44.193	42.354	1.839	95.84%

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото претежно има средства и обврски во евра.

Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен. Имајќи ја во предвид стабилноста на курсот на еврото, друштвото постепено, а согласно нивното доспевање, средствата ги инвестира во денари. Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик.

Во табелите е презентирана сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути:

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик (продолжение)

31 декември 2020	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	526.440	421.369	947.809
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	-	355.292	355.292
Побарувања	186.531	26.836	213.367
Парични средства и парични еквиваленти	16.467	88	16.555
Вкупно средства	729.438	803.585	1.533.023
Бруто технички резерви	756.473	12.771	769.244
Останати обврски	63.775	-	63.775
Обврски од непосредни работи на осигурување	15.455	-	15.455
Обврски од непосредни работи на осигурување и обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	303.183	303.183
Вкупно обврски	835.703	315.954	1.151.657
Нето вредност	(106.265)	487.631	381.366
31 декември 2019	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	422.301	502.651	924.952
Дел за реосигурување во бруто технички резерви	-	367.037	367.037
Побарувања	224.194	30.716	254.910
Парични средства и парични еквиваленти	18.670	263	18.933
Вкупно средства	665.165	900.667	1.565.832
Бруто технички резерви	802.300	-	802.300
Останати обврски	66.854	-	66.854
Обврски од непосредни работи на осигурување	8.887	-	8.887
Обврски од непосредни работи на осигурување, соосигурување и реосигурување и останати обврски	-	371.630	371.630
Вкупно обврски	878.041	387.583	1.249.671
Нето вредност	(212.876)	529.037	316.161

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата. Најголемиот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето, врз основ на кој капиталот на осигурителното друштво кое се занимава со неживотно осигурување и/или пак реосигурување треба во секој момент да биде барем еднаков на бараната граница на солвентност, пресметана со користење на методот на премија или методот на штета, во зависност од тоа кој метод дава повисок износ.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Следната табела дава анализа на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност. Друштвото редовно ја следи ликвидноста до една година. Бруто техничките резерви се презентирани како едногодишни иако очекувањата на менаџментот за анализата на ликвидноста се позитивни со рачност од 1 година. Историските податоци за бруто техничките резерви и очекуваната анализа на ликвидноста од управувањето покажуваат позитивен јаз на ликвидност за дванаесет месеци по датумот на билансот на состојба. Гореспоменатото е поткрепено со фактот дека историската анализа на меѓукомпанискиот депозит за реосигурување покажува дека истиот не се плаќа во рок од една година и исто така дека друштвото има доволен вишок над својата маргина на солвентност. Ликвидносната позиција на Друштвото на 31 декември 2020 година е стабилна и компанијата очекува дека ќе може да ги исполни сите достасани обврски. Истото може да се подобри со инвестирање со договорна рачност над една година но за целите на обезбедување на подобра ликвидност може да се користи пократок период врз основа на управување со ликвидностниот ризик.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

31 декември 2020	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вложувања	280.490	244.540	20.064	187.284	215.431	947.809
Дел за реосигурување во БТР	355.292	-	-	-	-	355.292
Побарувања	213.367	-	-	-	-	213.367
Парични средства и парични еквиваленти	16.555	-	-	-	-	16.555
Вкупно Средства	865.704	244.540	20.064	187.284	215.431	1.533.023
Бруто технички резерви	646.705	122.539	-	-	-	769.244
Обврски од непосредни работи на осигурување и реосигурување и останати обврски	382.413	-	-	-	-	382.413
Вкупно Обврски	1.029.118	122.539	-	-	-	1.151.657
Рочна неусогласеност	(163.414)	122.001	20.064	187.284	215.431	381.366

31 декември 2019	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вложувања	399.243	109.560	39.904	206.647	169.597	924.952
Дел за реосигурување во БТР	367.037	-	-	-	-	367.037
Побарувања	254.910	-	-	-	-	254.910
Парични средства и парични еквиваленти	18.933	-	-	-	-	18.933
Вкупно Средства	1.040.123	109.560	39.904	206.647	169.597	1.565.832
Бруто технички резерви	551.899	218.978	31.422	-	-	802.300
Обврски од непосредни работи на осигурување и останати обврски	447.371	-	-	-	-	447.371
Вкупно Обврски	999.270	218.978	31.422	-	-	1.249.671
Рочна неусогласеност	40.853	(109.418)	8.482	206.647	169.597	316.161

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(v) Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи.

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност.

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се:

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулатива,
- Да ја покрие акумулираната загуба од претходни години;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргината на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Согласно пресметките за маргина на солвентност на 31 декември 2020, минимален капитал кој треба да го поседува Друштвото е следниот:

Маргина на солвентност

	2020	2019
	Осигурување неживот	Осигурување неживот
Маргина на солвентност	63.140	70.868
Износ на гарантен капитал	185.082	184.457

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)
5.1. Финансиски ризик (продолжение)
(v) Управување со капиталот (продолжува)

Потребното ниво на маргина на солвентност за неживотно осигурување е прикажано подолу:

		Неживотно осигурување освен здравствено осигурување	
		2020	2019
Бруто полисирана премија	1	712.129	808.989
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	2	111.049	110.674
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	3	15.230	31.061
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 18/300	4		
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 16/300	5		
Вкупен износ од Бруто полисирана премија ([6]=[2] + [3] или [6]=[4] + [5])	6	126.279	141.735
Бруто исплатени штети	7	327.208	355.837
Нето исплатени штети	8	157.488	163.705
Коефициент ([9]=[8]/[7] или 0.50, доколку е помал)	9	0,5	0,5
Маргина на солвентност - метод стапка на премија ([10]= [6]*[9])	10	63.140	70.868
Референтен период (во години)	11	3	3
Бруто исплатени штети во референтниот период	12	1.076.051	1.060.837
Бруто резерви за штети на крајот на референтниот период	13	396.153	398.342
Бруто резерви за штети на почетокот на референтниот период	14	355.379	337.365
Бруто настанати штети ([15]=[12] + [13] - [14])/[11])	15	372.208	373.938
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 0,26	16	96.774	97.224
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 0,23	17	-	-
Бруто настанати штети < 7 милиони евра x 26/300	18		
Бруто настанати штети > 7 милиони евра x 23/300	19		
Вкупен износ од Бруто настанати штети ([20]=[16] + [17] или [20]=[18] + [19])	20	96.774	97.224
Маргина на солвентност - метод стапка на штети ([21]= [20]*[9])	21	48.387	48.612
Потребно ниво на маргина на солвентност	22	63.140	70.868

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(v) Управување со капиталот (продолжува)

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи

		2020	2019
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	429.824	391.963
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	247.037	247.037
Премии од емитирани обични акции	I2	-	-
Законски и статутарни резерви	I3	107.192	90.819
Пренесена нераспределена добивка	I4	51.914	19.169
Нераспределена добивка од тековната година	I5	34.255	49.118
Сопствени акции кои ги поседува друштвото за осигурување	I6	-	-
Долгорочни нематеријални средства	I7	(10.574)	(14.180)
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	-	-
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-	-
Уплатен акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	II1	-	-
Премии од емитирани кумулативни приоритетни акции	II2	-	-
Субординирани должнички инструменти	II3	-	-
Хартии од вредност со неопределен рок на доспевање	II4	-	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	429.824	391.963
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	-	-
КАПИТАЛ I + II – IV	V	429.9824	391.963
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување)	VI1	63.140	70.868
Капитал	VI3	429.824	391.963
Гарантен фонд*	VI4	185.082	184.457
Вишок/недостаток на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	244.742	207.506
Вишок/недостаток на Капитал (за неживотно осигурување) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за неживотно осигурување) (VI6 = VI3 - VI1)	VI6	366.684	321.095

Согласно законската регулатива друштвото не ја вклучува добивката за годината во пресметката на капиталот, освен кога истата е одобрена од овластен ревизор. Во табелата погоре добивката за 2020 година е вклучена во пресметката на капиталот со цел појасна анализа за менаџментот.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност

	Белешка	Заеми и побарувања	Чувани-до-достасаност	Расположливи за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметководствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2020							
Финансиски вложувања							
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	21		247.388		-	247.388	247.388
- Финансиски вложувања расположливи за продажба	21		-	215.439	-	215.439	215.439
- Орочени депозити	21		-	-	449.206	449.206	449.206
- Останати пласмани	20,21		-	-	35.776	35.776	35.776
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	29	355.292	-	-	-	355.292	355.292
Побарувања по основ на осигурување и реосигурување	23,24	164.749	-	-	-	164.749	164.749
Останати побарувања	25	48.618	-	-	-	48.618	48.618
Парични средства и парични еквиваленти	27	-	-	-	16.555	16.555	16.555
		568.659	247.388	215.439	501.537	1.533.023	1.533.023
Бруто технички резерви	29		-	-	769.244	769.244	769.244
Обврски по основ на реосигурување	31		-	-	303.183	303.183	303.183
Обврски спрема осигуреници	31		-	-	15.455	15.455	15.455
Останати обврски	31		-	-	63.775	63.775	63.775
					1.151.657	1.151.657	1.151.657
31 декември 2019							
Финансиски вложувања							
- Финансиски вложувања кое се чуваат до достасување	21		246.552		-	246.552	246.552
- Орочени депозити	21		-	191.029	-	191.029	191.029
- Останати пласмани	21		-	-	474.244	474.244	474.244
Средства за реосигурување во бруто техничките резерви	21		-	-	13.127	13.127	13.127
Побарувања	29	367.037	-	-	-	367.037	367.037
Останати побарувања	23,24	191.486	-	-	-	191.486	191.486
Парични средства и парични еквиваленти	25	63.424	-	-	-	63.424	63.424
	27	-	-	-	18.933	18.933	18.933
		621.947	246.552	191.029	506.304	1.565.832	1.565.832
Бруто технички резерви	29		-	-	802.300	802.300	802.300
Обврски по основ на реосигурување	31		-	-	371.630	371.630	371.630
Обврски спрема осигуреници	31		-	-	8.887	8.887	8.887
Останати обврски	31		-	-	66.854	66.854	66.854
					1.249.671	1.249.671	1.249.671

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Премии

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурит- елите	Нето приходи од премија за осигурува- ње
2020					
незгода	37.523	17.631	(23.325)	(3.018)	28.811
здравствено	2.385	(480)	0	0	1.905
каска моторни возила	49.273	(3.396)	(21.993)	(185)	23.699
каска воздухоплови	6.601	1.090	(2.329)	0	5.362
каска пловни објекти	348	(132)	(25)	0	191
Карго	3.755	172	(102)	0	3.825
имот од пожар и др.опасн.	15.659	(487)	(11.745)	419	3.846
имот останато	91.470	5.779	(75.250)	(6.926)	15.073
АО (вкупно)	487.093	7.022	(254.594)	(3.652)	235.869
одговорност воздухоплови	4.732	(1.336)	(601)	0	2.795
одговорност пловни објекти	106	61	(11)	0	156
општа одговорност	9.848	1.594	(2.475)	-	8.967
гаранции	-	0	-	0	0
туристичка помош	3.336	1.740	-	0	5.076
Вкупно премии	712.129	29.258	(392.450)	(13.362)	335.575

	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносна премија	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурит- елите	Нето приходи од премија за осигурува- ње
2019					
незгода	66.428	(166)	(32.182)	2.478	36.558
здравствено	2.490	(22)	0	0	2.468
каска моторни возила	48.153	(146)	(24.376)	663	24.294
каска воздухоплови	8.348	(1.233)	(1.955)	0	5.160
каска пловни објекти	78	(7)	(18)	0	53
Карго	5.688	23	(92)	0	5.619
имот од пожар и др.опасн.	15.559	(587)	(11.652)	791	4.111
имот останато	107.087	(7.360)	(92.837)	10.944	17.834
АО (вкупно)	525.042	(12.591)	(275.323)	6.821	243.955
одговорност воздухоплови	2.515	(372)	(576)	0	1.567
одговорност пловни објекти	225	(18)	(53)	0	154
општа одговорност	12.834	82	(2.340)	(97)	10.479
гаранции	-	0	0	0	0
туристичка помош	14.540	375	(1.305)	0	13.610
Вкупно премии	808.989	(22.020)	(442.709)	21.602	365.862

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

8. Приходи од вложувања

	2020	2019
Приходи од камати од орочени депозити во банки	7.756	9.245
Приходи од камати од државни записи и државни обврзници	16.570	15.570
Приходи од камати од тековни сметки во банки	-	1
Останати приходи од вложувања	406	462
Позитивни курсни разлики	1.689	633
Вкупно приходи од вложувања	26.421	25.911

9. Приходи по основ на провизии од реосигурување и останати осигурително технички приходи, намалени за реосигурување

	2020	2019
Провизија од реосигурување и учество во добивка	171.762	157.623
Надомест за обработка на штети од неосигурани и непознати моторни возила од Гарантен фонд	1.015	558
Надомест за обработка на услужно исплатени штети – провизија за управување од друштва за осигурување	793	1.997
Останати осигурително технички приходи	3.565	4.366
Вкупно	177.135	164.544

10. Настанати штети и користи

Општи договори за осигурување

	Бруто		Реосигурување		Нето	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Настанати, исплатени штети во тековната година	322.858	350.646	(169.719)	(192.131)	153.139	158.515
Промени во резервите за пријавени, неисплатени штети	11.400	(13.307)	(1.617)	(14.744)	9.783	(28.051)
Промени во резервите за настанати, но непријавени штети	(13.589)	36.672	-	-	(13.589)	36.672
Вкупно	320.669	374.011	(171.336)	(206.875)	149.333	167.136

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

10. Настанати штети и користи (продолжение)

	Вкупно исплатен и штети и користи	Промени во резервите за штети и користи	Учество на реосигу- рителите во настана- тите штети и користи	Учество на реосигури- тите во резервите за штети и користи	Нето
2020					
незгода	48.177	(755)	(24.216)	374	23.580
здравствено	1.240	262			1.502
каска моторни возила	28.920	(381)	(15.081)	189	13.647
каска воздухоплови	9	-	-	-	9
карга	154	126			280
имот од пожар и др.опасн.	1.167	2.241	(877)	(2.095)	436
имот останато	37.823	(8.428)	(19.207)	2.833	13.021
АО (вкупно)	203.098	4.076	(110.161)	(2.768)	94.245
општа одговорност	970	1.041	(177)	(150)	1.684
туристичка помош	1.300	(371)			929
Вкупно	322.858	(2.189)	(169.719)	(1.617)	149.333
2019					
незгода	52.617	7.157	(26.378)	(3.542)	29.854
здравствено	1.545	7			1.552
каска моторни возила	35.760	2.813	(18.386)	(1.393)	18.794
каска воздухоплови	23				23
карга	1.387	(1.289)	(821)	638	(85)
имот од пожар и др.опасн.	25.785	(631)	(23.548)	(1.889)	(283)
имот останато	229.130	14.478	(122.508)	(7.169)	113.931
АО (вкупно)	1.564	466	(490)	(1.390)	149
општа одговорност	2.836	365			3.201
Вкупно	350.646	23.366	(192.131)	(14.744)	167.136

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)
10. Настанати штети и користи (продолжение)

Коефициент	2020			2019		
	Штети	Трошоци	Комбиниран	Штети	Трошоци	Комбиниран
Незгода	81,84%	49,99%	131,83%	102,06%	27,18%	129,23%
Здравствено	78,85%	36,39%	115,24%	66,88%	21,93%	88,80%
Каско моторни возила	57,58%	47,50%	105,08%	83,60%	4,96%	88,56%
Каско воздухоплови	0,16%	53,64%	53,80%	0,00%	83,22%	83,22%
Каско пловни објекти	0,00%	36,60%	36,60%	0,00%	88,63%	88,63%
Карго	7,32%	38,27%	45,59%	0,40%	65,53%	65,93%
имот од пожар и др.опасн.	11,34%	43,29%	54,63%	0,45%	67,28%	67,73%
имот останато	86,39%	46,53%	132,92%	12,27%	74,45%	86,73%
АО (вкупно)	39,96%	51,54%	91,50%	49,41%	39,09%	88,49%
одговорност воздухоплови	0,00%	53,58%	53,58%	0,00%	75,73%	75,73%
одговорност пловни објекти	0,00%	37,74%	37,74%	0,00%	49,12%	49,12%
општа одговорност	18,78%	49,76%	68,54%	11,17%	43,78%	54,95%
гаранции	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
туристичка помош	18,30%	45,52%	63,82%	25,46%	61,31%	86,77%
Вкупно	44,5%	50,21%	94,71%	49,60%	40,27%	89,87%

11. Трошоци за бонуси и попусти, нето од реосигурување

	2020	2019
Промена во резервите за бонуси	(1.608)	3.082
Останато	-	-
Вкупно	(1.608)	3.082
Трошоци за бонуси(кои зависат од резултатот	-	-
Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	578	115
Вкупно	578	115

12. Трошоци за стекнување

	2020	2019
Провизија	155.839	103.539
Бруто плати за внатрешна продажна мрежа	45.096	57.002
Останати трошоци за стекнување	-	-
Промена во одложените трошоци за стекнување	(24.046)	(10.539)
Вкупно	176.889	150.002

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

13. Административни трошоци

	2020	2019
Трошоци за вработените	50.475	42.945
Трошоци за закупници	14.102	15.856
Трошоци за телекомуникации	8.426	9.021
Амортизација на материјални средства	14.313	14.195
Трошоци за стручно усовршување	4.238	4.559
Трошоци за услуги на физички лица	17.473	28.867
Трошоци за услуги	12.771	19.449
Материјални трошоци	7.108	8.586
Трошоци за резервирање и останати		
Трошоци од работењето	6.213	11.461
Вкупно	135.119	154.939

14. Трошоци од вложувања

	2020	2019
Негативни курсни разлики	6	769
Вкупно	6	769

15. Останати законски трошоци за осигурување

	2020	2019
Учество во Гарантниот фонд на		
Националното Биро	17.582	15.502
Противпожарен придонес	6.279	6.034
Финансирање на супервизорски орган		
и Националното Биро	10.231	9.976
ФЗОМ	4.847	5.225
Останати трошоци	5.855	5.850
Вкупно	44.794	42.587

16. Вредносно усогласување на побарување по основ на премија

	2020	2019
Обезвреднување на побарувањата по основ на премија	(1.214)	6.350
Директен отпис на побарувања	933	486
Наплатени претходно отпишани побарувања	(187)	(244)
Вкупно	(468)	6.592

17. Вредносно усогласување на побарување по основ на премија

	2020	2019
Обезвреднување на побарувањата по основ на		
остнатите побарувања (регреси)	82	6.934
Останати финансиски трошоци	1.171	2.574
Вкупно	1.253	9.508

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

18. Даноци

Признаен во билансот на успех

	2020	2019
Тековен данок	5.154	6.435
Тековна година	<u>5.154</u>	<u>6.435</u>

Усогласување со применетата даночна стапка

Во илјади денари	2020	2020	2019	2019
Добивка пред оданочување	%	<u>39.409</u>	%	<u>55.553</u>
Данок од добивка	10,00%	3.941	10,00%	5.555
Непризнаени расходи	3%	1.213	1,6%	880
	13%	5.154	11,58%	6.435

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Недвижности, опрема и останати средства

	Градежни објекти	Опрема, мебел и останато	Вкупно
Набавна вредност			
На 1 јануари 2019	1.107	117.804	118.912
Зголемување	-	16.060	16.060
Намалување	-	(4.915)	(4.915)
На 31 декември 2019	1.107	128.949	130.056
На 1 јануари 2020	1.107	128.949	130.056
Зголемување	-	7.130	7.130
Намалување	-	(2.063)	(2.063)
На 31 декември 2020	1.107	134.016	135.123
Амортизација			
На 1 јануари 2019	169	82.994	83.164
Амортизација за годината (Белешка 13)	28	9.652	9.680
На 31 декември 2019	197	92.646	92.844
На 1 јануари 2020	197	92.646	92.844
Амортизација за годината (Белешка 13)	28	12.223	12.251
На 31 декември 2020	225	104.869	105.094
Сметководствена вредност			
На 31 декември 2019	910	36.303	37.213
На 31 декември 2020	882	29.147	30.029

На 31 декември 2020 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог (2019: нема).

20. Вложувања во заеднички контролирани ентитети

	2020	2019
Депозит во Националното Биро за Осигурување	22.265	21.424
Вкупно	22.265	21.424

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

20. Вложувања во заеднички контролирани ентитети (продолжение)

Депозитот во Националното Биро за Осигурување претставува депозит за членување во согласност со барањата на Законот за супервизија на осигурувањето на Република Македонија. Националното биро за Осигурување е непрофитна организација основана од страна на сите домашни осигурителни компании чија цел е да го заштити интересот на нејзините членови при меѓународно осигурување на моторни возила и да ги претставува членовите пред меѓународните осигурителни компании. Депозитите на членовите се чуваат на посебна сметка во банка и Бирото е обврзано да не ги вложува и да го врати депозитот на секој член при престанување на нивното работење со осигурување на моторни возила.

21. Останати финансиски вложувања

	2020	2019
Депозити	449.206	474.244
Финансиски вложувања кои се чуваат до доспевање	247.388	246.552
Финансиски вложувања расположливи за продажба	215.439	191.029
Останати пласмани	13.512	13.127
Вкупно	925.545	924.952

На 31 декември 2020 година Друштвото има вложувања во депозити во домашни банки кои имаат рок на доспевање од 12 до 36 месеци (2019: од 12 до 24 месеци) и каматни стапки од 0,5% до 2,3% (2019: од 0,5% до 2,3%).

Должнички хартии од вредност чувани-до-доспевање

	2020	2019
Државни обврзници	247.388	246.552
	247.388	246.552
Некотирани	247.388	246.552
Вкупно	247.388	246.552

На 31 декември 2020 година Друштвото има финансиски вложувања чувани-до-доспевање во државни обврзници со рок на доспевање од 10 до 15 години (2019: од 10 до 15 години) и каматни стапки од 2,9% до 5% (2019: од 3,5% до 5%).

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

21. Останати финансиски вложувања (продолжение)

Должнички хартии од вредност расположливи за продажба

	2020	2019
Државни записи	-	-
Државни обврзници	215.439	191.029
Вкупно	215.439	191.029
Некотирани	215.439	191.029
Вкупно	215.439	191.029

На 31 декември 2020 година Друштвото има финансиски вложувања расположливи-за-продажба во државни обврзници со рок на доспевање од 11-до 15 години (2019: од 11 година до 15 години) и каматни стапки од 2.9% до 3,8% (2019: 2,9% до 3,8%).

Во 2020 година постои активен пазар на хартии од вредност, но од причина што на истиот нема доволен број на трансакции за да се утврди реалната пазарна вредност на истите, друштвото го применува методот на ефективна каматна стапка при пресметка на ревалоризација на хартиите од вредност а согласно одлуката на агенцијата за супервизија на осигурување број 02-732/7.

22. Тековни даночни средства

	2020	2019
Одложени даночни средства	1.289	-
Вкупно	1.289	-

23. Побарувања по основ на осигурување

	2020	2019
Побарувања од осигуреници	207.136	214.277
Минус: исправка на вредноста	(52.134)	(53.507)
Вкупно	155.002	160.770

Движењето на исправката на вредноста во текот на годината е како што следи:

	2020	2019
На 1 јануари	53.507	47.158
(Ослободување)/дополнителна исправка на вредност:	(1.373)	6.349
На 31 декември	52.134	53.507

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

24. Побарувања од работи на реосигурување

	2020	2019
Побарување од друштва за реосигурување по основ на учество во надомест на штети од реосигурување	9.747	30.716
Вкупно	9.747	30.716

25. Останати побарувања

	2020	2019
Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	62.630	81.704
Побарувања по основ на финансиски вложувања	16.713	16.876
Останати побарувања	7.834	7.199
	87.177	105.779
Минус: исправка на вредноста по основ регреси	(38.559)	(42.355)
Вкупно побарувања	48.618	63.424

Движењето на исправката на вредноста за побарувања по основ на регреси во текот на годината е како што следи:

	2020	2019
На 1 јануари:	42.359	35.420
Признаена исправка на вредност	(2.840)	6.939
Отпис	(960)	-
На 31 декември	38.559	42.359

26. Одложени трошоци за стекнување

Одложените трошоци за стекнување се амортизираат во текот на проценетиот рок на договорот на кој се однесуваат. Калкулациите се извршени согласно Правилникот за контен план за друштвата за осигурување и реосигурување објавен во сл весник број 170/2019 со примена со состојба 31.12.2020.

	2020	2019
Одложени трошоци за запишани премии на почетокот на периодот	47.042	36.503
Движење на одложените трошоци за стекнување	24.045	10.539
Одложени трошоци за запишани премии на крајот на периодот	71.087	47.042

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

27 Парични средства и парични еквиваленти

	2020	2019
Парични средства во банки	15.606	18.166
Парични средства во благајна	535	356
Останати парични еквиваленти	414	411
Вкупно	16.555	18.933

28. Капитал и резерви

Акционерски капитал

	Обични акции	
Во број на акции	2020	2019
На 1 јануари - целосно платени	403.400	403.400
На 31 декември - целосно платени	403.400	403.400

На 31 декември 2020 година одобрениот акционерски капитал се состои од 403.400 (2019: 403.400) обични акции со номинална вредност од ЕУР 10 по акција. Имателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Согласно законската регулатива дивиденди може да се исплатуваат откако ќе бидат покриени сите акумулирани загуби. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса.

Акционерската структура на Друштвото е:

% од акциите со право на глас

Виена Иншуренс Груп АГ ВинерВерсичегунг
Груп (VIENNA INSURANCE GROUP AG
WinnerVersicherungGruppe)

100%

Дивиденди

По денот на изготвување на билансот на состојба Надзорниот одбор на Друштвото во согласност со утврденото право според законските прописи донесе предлог одлука за распоред на дел од добивката за исплата на дивиденда во износ од МКД 19.411.257 односно 48.119 денари по акција (2019: МКД 32.745 односно 81.1728 денар по акција). Во текот на 2020 година, а по препорака на Агенцијата за супервизија на осигурувањето во насока на превенција од настанатата здравствена криза износот предвиден за дивиденда во износ од 32.745 илјади мкд беше класифициран како нераспределна добивка.

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

	Бруто	2020 Реосигу- рување	Нето	Бруто	2019 Реосигу- рување	Нето
Пријавени штети	195.612	(103.110)	92.502	185.842	(94.258)	91.584
Настанати, но непријавени штети	200.572	(99.737)	100.835	214.139	(106.971)	107.168
Преносна премија	373.060	(152.445)	220.615	402.319	(165.807)	236.512
	769.244	(355.292)	413.952	802.300	(367.036)	435.264

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување:

31 декември 2020	Осигуру- вање од незгода	Осигурување на моторни возила и воздухоплови	Одговор- ност кон трети лица	Осигуру- вања на имот	Осигуру- вање на стока во превоз	Патничко	Вкупно
Резервирања за преносна премија	23.083	27.698	269.381	52.182	140	576	373.060
Преносна премија за реосигурителот	(2.945)	(8.408)	(101.349)	(39.743)	-	-	(152.445)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	20.137	19.290	168.032	12.439	140	576	220.615
Резерви за штети	28.467	11.920	337.302	18.071	126	298	396.184
Пренесен дел на реосигурителот	(14.077)	(5.901)	(167.065)	(15.804)	-	-	(202.847)
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	14.390	6.019	170.237	2.267	126	298	193.337

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

31 декември 2019	Осигуру- вање од незгода	Осигуру- вање на моторни возила и воздухоп- лови	Одговор- ност кон трети лица	Осигуру- вања на имот	Осигуру- вање на стока во превоз	Патничко	Вкупно
Резервирања за преносна премија	40.714	29.457	279.363	50.157	312	2.316	402.319
Преносна премија за реосигурителот	(5.965)	(8.594)	(104.999)	(46.249)	-	-	(165.807)
Нето преносна премија (намалена за преносната премија за реосигурителот)	34.749	20.863	174.364	3.908	312	2.316	236.512
Резерви за штети	30.830	12.301	331.923	24.259	-	668	399.981
Пренесен дел на реосигурителот	(14.451)	(6.090)	(164.137)	(16.551)	-	-	(201.229)
Нето резерви за штети (намалена за пренесениот дел на реосигурителот)	16.379	6.211	167.786	7.708	-	668	198.752

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

29. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување (продолжение)

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување (продолжение)

Резерви за штети

	Бруто	2020 Реосигу- рување	Нето	Бруто	2019 Реосигу- рување	Нето
Состојба на 1 јануари	399.982	(201.230)	198.752	374.976	(186.486)	188.490
Пријавени, но неисплатени штети	9.769	(8.852)	917	(11.666)	(14.744)	(26.410)
Настанати, но непријавени штети	(13.567)	7.235	(6.332)	36.672	-	36.672
Состојба на 31 декември	396.184	(202.847)	193.337	399.982	(201.230)	198.752

Во бруто резерви за штети се вклучени МКД 31 илјади (2019: МКД 1.640 илјади) кои претставуваат бруто резерви за бонуси и попусти. Ефектот од промената на овие резерви во износ од МКД (1.608) илјади (2019: МКД 489 илјади) е прикажан во белешка 11.

Преносна премија

	Бруто	2020 Реосигу- рување	Нето	Бруто	2019 Реосигу- рување	Нето
Состојба на 1 јануари	402.319	(165.807)	236.512	376.913	(144.205)	232.708
Полисирана премија во тековната година	712.129	(392.450)	319.679	808.989	(442.709)	366.280
Заработена премија во тековната година	(741.388)	405.812	(335.576)	(783.583)	421.107	(362.476)
Состојба на 31 декември	373.060	(152.445)	220.615	402.319	(165.807)	236.512

Во резервите за преносна премија вклучени се МКД 6.136 илјади (2019: МКД (3.385 илјади мкд) кои претставуваат резерви за неистечени ризици поради прерано прекинување на осигурувањето (откажување).

30. Останати резерви

	2020	2019
Резерви за вработени	3.961	6.674
Резерви за судски спорови	539	538
Вкупно	4.500	7.212

ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2020

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

31. Обврски

	2020	2019
Обврски по основ премија за реосигурување	303.183	371.630
Обврски по штети	15.455	8.887
Обврски кон добавувачи	8.215	19.025
Обврски за провизија по основ на работи на застапување и посредување во осигурувањето	11.030	5.601
Обврски по основ на противпожарен придонес и придонес за безбедност во сообраќајот	30.240	31.281
Обврски спрема Гарантен фонд по основ на неосигурани и непознати моторни возила	4.372	-
Обврски за плати	7.205	7.583
Останати обврски по основ на примени аванси	2.713	1.759
Останати обврски	-	1.605
Вкупно	382.413	447.371

32. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото издвојува посебна резерва за судските спорови кои произлегуваат од неговото деловно работење со цел да се обезбеди од идни влијанија на истите врз работењето. Во текот на 2020 година друштвото немаше позначителни судски спорови. Според мислењето на Менаџментот, крајното решавање на овие работи нема да има значителен негативен ефект врз финансиската позиција на компанијата или промените во нето средствата. Правните случаи се чести кога барателите не се согласуваат со проценката на побарувањето извршена од компанијата. Менаџментот ги проценува тврдењата користејќи надворешна и внатрешна експертиза, вклучително и правни совети. Менаџментот верува дека овие проценки се соодветни, сепак признава дека конечниот исход може да биде поголем или помал од предвидениот износ. На 31 декември 2020 година, одредбата за овие правни побарувања беше евидентирана во резервите на пријавените но не подмирени побарувања, во износ од 121.063 илјади МКД. Одредбата во врска со овие тврдења е направена врз основа на добиени правни совети и го одразува очекувањето за решавање на овие случаи. Времето на разрешување на истите не е сигурно. Случаите се однесуваат главно на МТПЛ и побарувања од незгода.

33. Усогласеност со законската регулатива

На 31 декември 2020 година Друштвото ги исполнува барањата на Законот за супервизија на осигурување во врска со покривање на маргина на солвентност, пропишаните лимити за вложувањата на капиталот утврден во согласност со Законот за супервизија на осигурување како и средствата кои ги покриваат техничките резерви, Друштвото има доволно средства за покривање на техничката резерва и покривање на капиталот во целост.

На 31 декември 2020 година Друштвото е усогласено за видот и обемот на вложувањата во технички резерви и капитал согласно утврдените и дозволени законски лимити на Агенцијата за Супервизија на осигурувањето. Друштвото редовно го известува регулаторот - Агенцијата за супервизија на осигурувањето ("АСО") преку кварталните извешати за овие вложувања и досега нема добиено мерка или препорака за усогласување.

34. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично претпријатие

Друштвото е во целосна сопственост на VIENNA INSURANCE GROUP AG Winner Versicherung Gruppe, кое е матично и основно матично претпријатие.

Трансакции со подружниците на Матичното претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Матичното претпријатие и подружниците на Матичното претпријатие во текот на годината биле како што следи:

	2020	2019
Побарувања по основ на учество во надомест на штети од реосигурување и провизија од реосигурување	22.451	58,452
Обврски по основ на реосигурување	19.972	72,485
Премија предадена во реосигурување	124.814	142,691
Промена во бруто резервата за преносна премија- дел во реосигурување	(6.692)	12.449
Приходи од провизија за реосигурување	41.308	40,203
Резерви за штети- дел за реосигурување	26.565	27.341
Бруто исплатени штети дел за реосигурување	35.342	43,246

Трансакции со Матичното претпријатие

	2020	2019
Обврски по основ на реосигурување	2.635	14,294
Останати Обврски		5.193
Премија предадена во реосигурување	267.622	298,017
Промена во бруто резервата за преносна премија- дел во реосигурување	(6.670)	9.299
Депозитна премија- дел за реосигурување	280.575	284.852
Приходи од провизија за реосигурување		117.320
Резерви за штети- дел за реосигурување	176.282	173.888
Бруто исплатени штети - дел за реосигурителите	134.377	148.886
Трошоци за камата за депозитна премија и останати трошоци	7.832	7.630

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 13) се како што следува:

	2020	2019
Краткорочни користи за вработените	13.453	12.435
	13.453	12.435

35. Последователни настани

На 27 јануари 2021 година, АСО испрати писмо до сите осигурителни компании со објаснување дека КОВИД 19 треба да се третира како дел од нивното осигурително покритие од ризик незгода. Компанијата нема значителни материјални побарувања по основ на оштетни побарувања до 31 декември 2020 година во овој поглед.

На 24 февруари 2021 година, врз основа на анализа на пазарот на осигурителниот сектор и донесените мерки за превенција од здравствената криза, АСО достави известување до сите осигурителни компании со препорака да се одложи исплатата на дивидендата за фискалната 2020 година.

По датумот на изготвување на Билансот на состојба, не се случиле материјални настани коишто би требало да се објават во финансиските извештаи.

**Акционерско друштво за осигурување
Винер - Виена Иншуренс Груп Скопје**

Годишен извештај

За годината која завршува на 31 декември 2020 година

**АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ
ВИНЕР - ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ**



**ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА
НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР – ВИЕНА
ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА ДЕЛОВНАТА 2020 ГОДИНА**

Скопје, Февруари 2021

ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ОСИГУРУВАЊЕ ВИНЕР – ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП СКОПЈЕ ЗА ДЕЛОВНАТА 2020 ГОДИНА

1. Основни податоци за друштвото

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје (во понатамошниот текст: Друштвото), е осигурителна компанија која е регистрирана во Република Северна Македонија во 2002 година, со шифра на дејност 65.12 односно неживотно осигурување.

Седиштето на друштвото е на адреса бул. Борис Трјаковски бр. 62, Скопје, матичниот број е 5702470, даночниот број е 4030002461200, веб страна www.winner.mk а меил адресата е winner@winner.mk

2. Општествено и економско опкружување и осигурителен пазар

Во К-3-2020 падот на домашната економска активност значително забави, односно е регистриран пад од 3,3%, во услови на забавено темпо на пад на активност во индустрискиот и услужниот сектор, а раст во градежниот и земјоделскиот сектор;

Бројот на вработени во К-3-2020 е намален за 1,7% во однос на истиот квартал од 2019 година. Бројот на невработени се намали за 5,5%, што резултираше со намалување на стапката на невработеност во К-3-2020 на 16,5%;

Просечната нето-плата во К-3-2020 изнесува 27.390 денари и бележи номинален раст од 8,6% и реален раст од 7,0% на годишна основа;

Вкупните буџетски приходи во К-3-2020 се пониски за 4,7%, додека вкупните буџетски расходи се повисоки за 12,4% споредено со истиот квартал од 2019 година;

Стапката на инфлација во К-3-2020 изнесува 1,5% на годишна основа;

Вкупниот депозитен потенцијал на банките во К-3-2020 се намали за 0,1% на квартална основа; Кредитната активност на банките кон недржавниот сектор во К-3-2020 остана непроменета на квартална основа;

Во К-3-2020 е забележан пад на извозот на стоки од 1,4% и на увозот на стоки од 3,5% на годишна основа, со што вкупната надворешнотрговска размена изразена во евра забележа пад од 2,6%;

Активноста во услужниот сектор е намалена за 1,6%, што најмногу се должи на намалената активност во дејноста Трговија, транспорт и угостителство од 2,3%, но и во дејностите Уметност,

забава, рекреација и останати услуги од 6,6% и Стручни, научни, технички и административни дејности од 3,7%.

Намалена активност има и кај: Дејности во врска со недвижен имот и Јавна управа, одбрана, образование и здравство од по 1,3%, и Финансиски и дејности на осигурување од 1,0%. Повисока активност бележи дејноста Информации и комуникации од 3,3%. (извор_Министерство за финансии, Квартален економски извештај - трет квартал 2020 година).

Горенаведените економски параметри во РСМ, како и економските состојби во непосредното опкружување, укажуваат на фактот дека развојот на пазарот за осигурување во РСМ се уште е зад развојот на пазарот за осигурување во земјите во ЕУ, но од друга страна ваквата состојба на осигурителниот пазар овозможува во следите години да се очекува континуиран раст на бруто полисирана премија во секторот осигурување во Република Северна Македонија.

Во однос на законската регулатива во 2020 година, како најзначајни за работењето на Друштвото се издвојуваат измените и дополнувањата на Законот за супервизија на осигурување што се однесува на усогласувањето на прекршочните одредби од Законот со одредбите од Законот за прекршоците како и измените и дополнувањата на веќе постојните и донесување на нови подзаконски акти и циркуларни дописи од АСО со утврдени насоки за постапување на друштвата за осигурување.

Подзаконските акти се однесуваат на начинот на проценка на резервите за штети на друштвата за осигурување и/или реосигурување за време на траење на вонредната состојба, минимална содржина на евиденцијата и начинот на пријавување, резервирање и ликвидација на штети од страна на друштвата за осигурување, методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси, видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва, како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно вреднување, минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ во функција на подобра заштита на правата на осигурениците, минималните стандарди на информациските системи на друштвата за осигурување, осигурителните брокерски друштва и друштвата за застапување во осигурување, начинот и постапката на спроведување на стручниот испит потребен за добивање на дозвола за работа како овластен актуар, потребната документација за добивање лиценца за осигурителен брокер, за застапник во осигурувањето начинот, постапката и условите за спроведување на обука и полагање на стручен испит за вршење осигурително брокерски работи, за вршење работи на застапување во осигурување.

Во 2020 година е донесен и новиот Закон за заштита на личните податоци како и соодветни подзаконски акти.

Со законот за заштита на личните податоци се усогласува законодавството на Република Северна Македонија од областа на заштитата на личните податоци со регулативата на Европската унија (General Data Protection Regulation).

Во 2020 година, меѓу другите, донесени се нови односно измени и дополнувања на закони кои директно или индиректно имаат влијание на работењето на Друштвото како што се: законските измени и дополнување на законот за извршување, за евиденциите од областа на трудот, за безбедност и здравје при работа, за забрана и спречување за вршење на нерегистрирана дејност, за платниот промет и за вршење на платниот промет со странство, за заштита на укажувачи, за спречување и заштита од дискриминација, подзаконските измени за начинот на

пресметување и уплатување на данокот на добивка и начинот на одбегнување на двојното ослободување или двојното оданочување како и одлуките за воведување на рестриктивни мерки согласно Одлуките на Советот на ЕУ донесени од Владата на Република Северна Македонија врз основа на Законот за рестриктивни мерки.

Согласно утврдените обврски во законската и подзаконската регулатива од 2020 година, беа превземени сите активности за измени и дополнувања на веќе постојните акти на Друштвото како и донесување на нови акти и нивна имплементацијата во работните процеси во Друштвото, а се со цел усогласено и законско работење на Друштвото во сите сегменти на својата дејност.

Осигурителниот сектор во Република Северна Македонија е контролиран од страна на Агенцијата за супервизија на осигурување која е регулатор на осигурителниот пазар, а основни закони за работењето на осигурителните друштва се: Законот за облигациони односи, Законот за супервизија на осигурување и Законот за задолжително осигурување во сообраќајот.

На осигурителниот пазар во 2020 година работеа 11 друштва за неживотно осигурување и 5 друштва за животно осигурување. Најголем дел од осигурителните друштва се во доминантна сопственост на странски инвеститори, осигурителни компании и групации.

Во однос на посредниците во осигурување на пазарот беа активни 39 осигурителни брокерски друштва, 10 друштва за застапување во осигурување и шест банки кои вршат посредување во осигурување.

3. Деловна политика

Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје деловната политика за 2020 година ја планираше врз основа на актите на Друштвото, Законот за супервизија на осигурувањето и останатите законски и подзаконски акти со кои е уредена осигурителната дејност во Република Северна Македонија.

Целта на деловната политика на Друштвото беше да се задржи и унапреди позицијата на модерно и пазарно-ориентирано Друштво, кое нуди осигурителни услуги со највисоки стандарди и содржини, а со цел задоволување на потребите на граѓаните на Република Северна Македонија, односно зголемување на довербата и интересот кај граѓаните и правните лица за осигурувањето, преку укажување на тоа дека осигурителниот систем е нешто што им носи сигурност и безбедност во секојдневното живеење, што истовремено би придонело во унапредување на резултатите на Друштвото во сите аспекти и овозможување на што е можно поголем поврат на вложениот акционерски капитал.

Основните принципи врз кои беа поставени темелите на деловната политика се:

- Континуирано следење и применување на законските норми и регулатива;
- Целосна одговорност и исполнување на обврските спрема осигурениците;
- Ефикасно работење и експресно решавање на штетите;
- Максимална посветеност за итно и комплетно одговарање на потребите на клиентите;
- Инвестирање во долгорочни релации со клиентите преку лојално исполнување на нивните потреби;
- Транспарентно и чесно работење;
- Редовна наплата на побарувањата;
- Развивање, проширување и инвестирање во структурата на човечките ресурси;

- Информирање на јавноста за продуктите на Друштвото и нивното континуирано подобрување и прилагодување кон барањата на клиентите и осигурителниот пазар;
- Креирање на свеста на јавноста за осигурувањето преку одговорно, безбедно и чесно работење.

Наведените деловни принципи се и дел од Планот на работа на Друштвото за 2020 година и истите во целост беа следени и применувани во работењето, што придонесе за постигнување на одлични резултати во сите аспекти на работењето.

4. Анализа на работењето, финансиски резултати и финансиска состојба

Друштвото во текот на годината оствари Бруто полисирана премија во износ од 712.129.143,00 денари, распоредни по класи на осигурување како што е наведено во табелата:

Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп Скопје 31.12.2020

	(во МКД) бруто полисирана премија
Осигурување од последици на несрекен случај	37.522.525,00
Здравствено осигурување	2.384.923,00
Осигурување на моторните возила (каско)	49.273.203,00
Осигурување на шински возила (каско)	0
Осигурување на воздухоплови (каско)	6.601.399,00
Осигурување на пловни објекти (каско)	346.720,00
Осигурување на стока во превоз (карго)	3.755.367,00
Осигурување на имот од пожар и природни непогоди	15.658.878,00
Други осигурувања на имот	91.469.284,00
Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила	487.093.169,00
Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови	4.732.554,00
Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти	105.992,00
Општо осигурување од одговорност	9.848.657,00
Осигурување на кредити	0
Осигурување на гаранции	0
Осигурување на правна заштита	0
Осигурување на туристичка помош	3.336.472,00
Вкупно	712.129.143,00

Бруто полисираната премија во износ од 712.129.143,00 денари, претставува намалување од 11,97% во однос на 2019 година. Друштвото работеше во сите оние класи на осигурување за кои имаше интерес на пазарот, при што беше остварено избалансирано портфолио. Во работењето беа користени сите расположливи продажни канали односно сопствените вработени, застапници

во осигурување, осигурително брокерски друштва, друштва за застапување во осигурување и банки, веб (онлајн) продажба, но како и во изминатите години вработените и застапниците се главни двигатели на продажбата. Во текот на годината друштвото работеше и на можноста за воведување на нови осигурителни производи, но и на подобрување на условите и тарифите на постоечките продукти, со цел да се излезе во пресрет на барањата на пазарот и клиентите, но истовремено водејќи сметка истите да бидат профитабилни.

Нето заработената премија е во износ од 359.620.385,00 денари (335.574.810,00 по Сметководствени стандарди прифатени во РСМ), што во однос на 2019 година е намалување од 3,59% (7.4% по Сметководствени стандарди прифатени во РСМ).

Вложувањата на Друштвото во целост беа во согласност со ограничувањата во законските и подзаконските акти, како и согласно внатрешните акти на Друштвото. Основната цел на стратегијата за инвестирање беше да се овозможи стабилен приход од инвестиции со минимален ризик, а истовремено да се обезбеди Друштвото во секој момент да има доволно средства за исполнување на сопствените обврски.

Расходите на Друштвото за 2020 година како и вообичаено се најголеми во делот на исплата на штети. Друштвото има бруто исплатени штети во износ од 333.487.149,00 денари (327.207.721,00 по сметководствени стандарди прифатени во РСМ). Секторот за штети беше целосно посветен на брза, ефикасна и правична обработка на оштетните побарувања. Процесот на решавање на штети го вршат вработени лица во Друштвото, и надворешни соработници (проценители, вештаци и лекари цензори), а воспоставена е одлична соработка и со голем број на сервиси, медицински установи и други специјализирани институции со цел да се олесни процесот на решавање на оштетни побарувања и задоволување на потребите на осигурениците.

Друштвото во текот на 2020 година оствари добивка пред оданочување во износ од 39.410.800,00 денари (39.409.316,00 денари по сметководствени стандарди прифатени во РСМ), додека нето добивката изнесува 34.256.494,00 денари (34.255.159,00 денари по сметководствени стандарди прифатени во РСМ). Согласно остварената добивка по оданочување по сметководствените стандарди прифатени во РСМ друштвото има 7,78% поврат на капитал за 2019 година и 13,87% поврат на акционерскиот капитал.

Детален преглед на сите приходи и расходи е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото, кој е прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.

Друштвото во 2020 година во целост ги исполнуваше потребните критериуми за капитал и маргина на солвентност, и во ниту еден момент не беше загрозувана ликвидноста, а што е уште позначајно Друштвото во текот на целата година имаше соодветно издвоени технички резерви.

Побарувањата на Друштвото во текот на 2020 година редовно беа класифицирани согласно сите сметководствени стандарди, а Друштвото посвети големо внимание на наплата на сите доспеани побарувања. За да се овозможи беспрекорната услуга на клиентите и осигурениците, Друштвото соодветно се грижеше за своите интереси односно за наплатата на премијата.

Детален преглед на средствата и обврските е прикажан во финансискиот извештај на Друштвото, кој е во прилог на овој Годишен извештај за работата на Друштвото.

5. Управување со ризици

Управниот одбор на Друштвото на ден 25.12.2019 година усвои Правила за управување со ризици 2020, во кој беа опфатени ризиците со кои би можело да се сретне во работењето во 2020 година. Исто така Друштвото спроведуваеше и Стратегија за инвестирање и ризик за 2020

година усвоена од Управниот одбор на 06.12.2019 година и одобрена од Надзорниот одбор. Управниот одбор во целост ги спроведе планираните активности за управување со ризиците и сите ризици беа благовремено антиципирани и пресретнати. Во оваа насока Друштвото редовно го контролираше спроведувањето на актите на Друштвото и законските норми, а посебено се обрати внимание на спроведувањето на правилата за реосигурување, прием во осигурување, инвестиции на средства, заштита на лични податоци, како и на сигурноста на информатичките системи на друштвото. Одборот за ризици на информацискиот систем редовно се состануваше и согласно утврдените приоритети предлагаше соодветни решенија за информациските системи.

Одговорното лице за управување со ризици (Risk officer), во соработка со одговорните лица во организационите единици кои се и носители на ризиците во текот на 2020 година го координираа процесот на управување со ризици додека пак одговорно лице за усогласеност со регулатива (Compliance officer), во соработка со одговорните лица во организационите единици го координираа процесот за усогласеност на Друштвото со законската и подзаконската регулатива. Комитетот за усогласеност со регулатива со кој раководи одговорното лице за усогласеност со регулатива, а во кој членуваат одговорните лица во организационите единици одржаа две формални онлајн седници во текот на 2020 година како и повеќе неформални состаноци.

Одговорното лице за управување со ризици и одговорното лице за усогласеност со регулатива редовно го известуваат Управниот одбор за своите активности, а потоа се известува и единствениот сопственик односно Групацијата ВИЕНА ИНШУРЕНС ГРУП.

6. Акционерски капитал и акционери

Друштвото има вкупно 403.400 акции со номинална вредност од 10 евра по акција и вкупен акционерски капитал во износ од 4.034.000,00 евра во денарска против вредност.

Единствен акционер во друштвото е VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE (ВИГ) со седиште на адреса Шотенринг 30, Виена, Австрија. Групацијата работи во Централна и Источна Европа повеќе од 25 години и е една од водечките осигурителни групации во регионот. ВИГ има околу 25.000 вработени во повеќе од 50 компании во 25 различни држави.

7. Развој на друштвото

Во текот на 2020 година Друштвото се соочи со нова реалност, како последица на епидемијата и промените кои таа ги носи, го ревидираше и прилагоди првичниот план, со план кој соодветсвува на новите услови. Планираните бруто полисирана премија од 705.000.000 и профит пред оданочување од 39.000.000 беа во целост исполнети како зададени цели.

Ефикасното и правично решавање на штети беше и ќе остане главен приоритет на друштвото.

На 04.12.2020 година, од страна на Надзорниот одбор беше одобрен деловниот план за работа согласно кој за 2021 година е планирано да се продолжи со рамномерниот развој во сите сегменти на работењето и да се подобрува успешноста на работењето на Друштвото. Како и во изминатите години развојот ќе се врши постепено без превземање на ризици кои може да го нарушат работењето во било кој аспект, а зголемувањето на компетентностите на вработените ќе зазема едно од клучните места во развојот. Основата на работењето повторно ќе бидат потребите и услугите кон осигурениците, како и профитабилноста и законското работење.

8. Деловна мрежа, подружници и вработени

Во текот на 2020 година, Друштвото работеше на целата територија на Република Северна Македонија, преку сопствената мрежа на подружници и вработени распределени во 28 градови, но и преку 111 застапници во осигурување, 37 брокерски друштва, 4 друштва за застапување во осигурување, како и преку една банка.

Друштвото ја заврши 2020 година со 166 вработени од кои 118 се во продажба, а 48 во администрација. Бројот на вработени соодветствува со потребите на Друштвото и во секој од вработените соодветно се инвестира на професионален развој со цел да се подобрат и нивните, но и перформансите на друштвото во целина.

Број на вработени во Друштвото на 31.12.2020 година врз основа на пол, возраст и образование

пол		возраст		образование	
машки	женски	< 20	0	ССС	70
64	102	20 – 30	25	ВШО	0
		31-40	60	ВСС	82
		41-50	56	Д-Р	1
		51-60	22	М-Р	13
		> 60	3		

Организациона структура во Друштвото на 31.12.2020 година

- Надзорен одбор
 - Внатрешен ревизор
 - Овластен актуар
- Управен одбор
- Генерален директор
 - Дирекција
 - Сектор за финансии, сметководство и наплата на должна премија
 - Сектор за штети и регреси
 - Сектор за прием во осигурување и реосигурување
 - Област за услуга на клиенти
 - Продажна мрежа/ Подружници

9. Односи со матичната компанија

Како што е наведено во точката 5 од овој извештај единствен сопственик на Акционерското друштво за осигурување ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје е VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE (ВИГ). Друштвото имаше соработка со единствениот акционер, но пред се со ВИГ РЕ, компанија за реосигурување која има А+ рејтинг, а при соработката во целост се почитуваат Законските и Подзаконските норми за реосигурување, како и Програмата за реосигурување на друштвото.

Трансакциите со ВИГ и ВИГ РЕ, потпаѓаат под трансакции со заинтересирани страни, но за истите не е потребна процедура за одобрување согласно одредбите за зделки со заинтересирани страни од Законот за трговските друштва, бидејќи е исполнет условот од член 457 став 3 точка 2 од Законот за трговските друштва, односно сите акционери имаат интерес од зделката.

10. Корпоративно управување

Ограните на управување се формирани согласно Законот за трговските друштва, Законот за супервизија на осигурување и Статутот на друштвото.

Друштвото има двостепен систем на управување односно има Управен одбор и Надзорен одбор.

Во текот на целата 2020 година како и на датум 31.12.2020 година, Управниот одбор Друштвото работеше во состав од 3 (три) члена:

1. Проф. Д-р Зоран Нарашанов – Претседател на Управниот одбор;
2. м-р Дејан Михајлов – член на Управниот одбор; и
3. Насер Зенку – член на Управниот одбор.

Сите членови на Управниот одбор пред стапување на функцијата (повторно именување - реизбор) имаат добиено соодветни решенија за издавање на согласност за вршење на функцијата член на орган на управување на друштво за осигурување за период од 15.04.2019 година заклучно со 14.04.2023 година издадени од Агенцијата за супервизија за осигурување.

На ден 01.12.2020 година м-р Дејан Михајлов – поднесе оставка од функцијата - член на Управниот одбор. Согласно законските прописи, со одлука од Надзорниот одбор на Друштвото, истиот продолжи да ја врши функцијата до изборот на нов член на одборот, во период не подолго од законски утврдениот рок. М-р Дејан Михајлов функцијата - член на Управниот одбор ја вршеше заклучно со 29.01.2021 година.

Во текот на 2020 година до 11.11.2020 година Надзорниот одбор на Друштвото работеше во состав од 3 (три) члена:

1. Габор Лехел /Gabor Lehel/ - Претседател на Надзорниот одбор;
2. Филип Бардас /Philipp Bardas/ - член на Надзорниот одбор; и
3. Зоран Димов /Zoran Dimov/ - независен член на Надзорниот одбор.

Од 11.11.2020 година, согласно измените на Статутот на Друштвото, со Одлука од Собранието на акционери на Друштвото беше назначен уште еден независен член на Надзорниот одбор, Г-дин Климе Попоски, како четврти член на одборот со тоа што од овој датум како и на датум 31.12.2020 година, Надзорниот одбор на Друштвото работеше во состав од 4 (четири) члена:

1. Габор Лехел /Gabor Lehel/ - Претседател на Надзорниот одбор;
2. Филип Бардас /Philipp Bardas/ - член на Надзорниот одбор; и
3. Зоран Димов /Zoran Dimov/ - независен член на Надзорниот одбор и
4. Климе Попоски /Klime Poposki/ - независен член на Надзорниот одбор.

Сите членови на Надзорниот одбор ги исполнуваат потребните услови за извршување на својата функција согласно Законот за трговските друштва и Законот за супервизија на осигурување и до

Агенцијата за супервизија за осигурување се доставени сите потребни известувања и докази во однос на исполнување на стандардите за соодветност (fit and proper criteria) на секој од членовите поединечно.

Согласно одлука на Собранието на акционери, членовите на Надзорниот одбор не добиваат надомест за вршењето на своите функции, додека податоците за надоместоците на членовите на Управниот одбор се дел од Финансиските извештаи кои се составен дел на овој Годишен извештај.

Во текот на 2020 година беше одржана редовна седница на годишно Собрание на акционери на 15.05.2020 година. На годишното Собрание беа одобрени сите годишни извештаи за 2019 година, беше одобрена работата на сите членови на Управниот и Надзорниот одбор за 2019 година, беше одлучено за распределбата на добивката за 2019 година и тоа: законски дел за резерви за сигурност а остатокот од добивката беше пренесена како нераспределена добивка за наредната година.

Согласно известувањето од Агенцијата за супервизија за осигурување во однос на потребата од воздржување од носење на одлука за исплата на дивиденда за 2019 година, а поради состојбата со пандемијата од корона вирусот, Собранието не ја донесе одлуката за исплата на дивиденда за 2019 година. На седницата на Собранието беше назначен надворешниот ревизор за 2020 година.

На 11.11.2020 беше одржано вонредно Собрание на Акционери на кое се донесе Одлука за измена на Статутот на Друштвото во делот на зголемување на бројот на членови на Надзорниот одбор на Друштвото од постојните 3 на 4 члена. Со Одлука за назначување на нов член на Надзорниот одбор на Друштвото за независен член на одборот беше назначен Г-дин Климе Попоски за кој до Агенцијата за супервизија на осигурување беа доставени сите потребни документи како доказ за законски утврдени критериуми за избор (fit&proper).

11. Политики и внатрешни акти на Друштвото

Друштвото во текот на 2020 година усвои нови, односно ревидираше дел од постојните интерни акти и политики во насока на подобрување на корпоративното управување на Друштвото, а истовремено работеше и на усогласување на внатрешните акти со нова законска регулатива како и со ВИГ Групациската регулатива.

Во однос на интерните акти, меѓу другите, беа ревидирани и Кодексот на деловна етика, актите за управување со документи, за следење и постапување во случај на меѓународни санкции, за спречување на злоупотреба на пазарот, за аутсорсинг, за усогласување со регулатива, за информатичката технологија, за реосигурување и други.

Меѓу другите акти, Политиките за Заштита на лични податоци, за ризик и проценка на солвентност_ORSA, Правилник за минимални барања за прием, обработка, резервација и исплата на барање за надомест на штета и/или осигурен износ, Упатствата за вреднување на финансиски инструменти, за резервација на штети, за пријава на штета, беа усвоени како нови акти на Друштвото.

Поддршка на информатичката технологија

Информатичката технологија е клучен фактор за зголемување на перформансите и за современо работење и подобрување на ефектите во работењето. Друштвото континуирано ги следи новините во информатичката технологија и истите ги имплементира.

Во текот на 2020 година процесот на реализација и имплементација на планираните активности и развојните процеси беше значително успорено поради состојбата со пандемијата од коронавирусот која имаше значителен одраз во сите сегменти од работењето.

Во 2020 година се продолжи со имплементација на веб системот за обработка и ликвидација на штети како и се реализираа низа активности за подобрување на e-Insure системот за продажба на полиси.

Во текот на 2020 година беше ставена во употреба новата ИТ опрема која беше набавена во 2019 година за доопремување на постоечките Подружници и опремување на ново отворени Подружници на Друштвото.

12. Назив, адреса и датум на именување на овластен ревизор

Овластен надворешен ревизор на Друштвото за 2020 година, согласно одлуката на Собранието на акционери од 15.05.2020 година е Друштвото за ревизорски услуги ПрајсвотерхаусКуперс РЕВИЗИЈА ДОО Скопје (PWC). Назначениот овластен ревизор е со седиште на адреса Бул. 8-ми Септември бр.16, Хипериум Бинис Центар, 2ри кат, Скопје, а нивната веб страна е www.pwc.com.mk

Согласно Законот за супервизија на осигурување, Друштвото има вработено и внатрешен ревизор кој има лиценца за овластен ревизор.

Внатрешен ревизор на Друштвото за 2020 година е г-дин Ленин Прцуловски со лиценца за овластен ревизор бр. 07-27581/1 од 02.02.2005 година.

13. Класи за осигурување и видови на договори за осигурување

Согласно Законот за супервизија на осигурување осигурителните друштва може да работат само во оние класи за осигурување за кои имаат согласност од Агенцијата за супервизија на осигурување. Друштвото со Решение на Министерството за финансии бр. 18-24809/2 од 24.10.2002 година и бр. 12-9216/2 од 13.04.2009 година има дозвола за работа во 17 класи за осигурување:

1. Осигурување од последици на несреќен случај (незгода) - Класа 1
2. Здравствено осигурување – Класа 2
3. Осигурување на моторните возила (каско) – Класа 3
4. Осигурување на шински возила (каско) – Класа 4
5. Осигурување на воздухоплови (каско) – Класа 5
6. Осигурување на пловни објекти (каско) – Класа 6
7. Осигурување на стока во превоз (карго) – Класа 7
8. Осигурување на имот од пожар и природни непогоди – Класа 8
9. Други осигурувања на имот – Класа 9
10. Осигурување од одговорност од употреба на моторни возила – Класа 10

- 11.Осигурување од одговорност од употреба на воздухоплови – Класа 11
- 12.Осигурување од одговорност од употреба на пловни објекти – Класа 12
- 13.Општо осигурување од одговорност – Класа 13
- 14.Осигурување на кредити – Класа 14
- 15.Осигурување на гаранции – Класа 15
- 16.Осигурување на правна заштита – Класа 17
- 17.Осигурување на туристичка помош – Класа 18

Во овие класи на осигурување, Друштвото ги склучуваше следните видови на договори за осигурување: Зелен картон; Патничко осигурување; Транспорт – меѓународен, копнен; Групно патничко осигурување; Осигурување од незгода, Здравствено осигурување на странци во РМ; Осигурување пожар индустрија; Осигурување пожар цивил; Патници во јавен превоз; Транспорт – домашен, копнен; Кршење на машини; Гранично осигурување; Задолжително осигурување на бродови и чамци; Провална кражба и разбојништо; ЦМР; Транспорт – меѓународен, авионски; Кршење стакло; Осигурување на објекти во градба; Електростопански претпријатија – кршење машини; Електроснки сметачи и процесори; Менаџерско осигурување; Домаќинско осигурување; Поморски транспорт; Осигурување на стакло од кршење; Дополнително здравствено осигурување на лица во случај на тешки болести и операции; Осигурување на компјутерска опрема; Осигурување на филмски претпријатија; ТИР гаранции; Задолжително осигурување на авиони; Електростопански претпријатија; Каско осигурување на бродови и чамци; Осигурување на стока во ладилници; Каско осигурување на авиони; Дополнително здравствено осигурување; Осигурување од одговорност на здравствени работници; Осигурување од одговорност на нотари; Осигурување од одговорност на туристички агенции; Осигурување од одговорност на адвокати; Осигурување од општа одговорност; Осигурување од одговорност на брокери; Осигурување од одговорност од употреба на производ; Осигурување од одговорност на сметководители; Осигурување од одговорност на извршители; Осигурување од одговорност на телохранители, детективи и агенции за обезбедување; Осигурување од одговорност на судски вештаци и проценители; Осигурување од одговорност на стечајни управители; Осигурување од одговорност на геодети; Осигурување од одговорност на проектанти; Осигурување од одговорност на работодавач; Осигурување од одговорност на ревизори; Осигурување од одговорност на шпедитери; Каско осигурување на моторни возила; Комбинирано осигурување – патничко и незгода; Комбинирано осигурување на здравствени установи; Осигурување на хипотекарни кредити; Осигурување на имот на физички лица; осигурување на мали и средни претпријатија; осигурување на посеви и плодови; Пожар цивил; Комбинирано осигурување на продавници и услужни дејности; и Автомобилска одговорност.

14. Завршни согледувања

Друштвото и покрај здравствената криза, организациските и структурните промени, сепак успеа да го оствари планот за 2020 година во поглед на бруто полисираната премија и добивката. Друштвото имаше успешна 2020 година, горди сме на постигнатите резултати, но пред се сме горди на сите наши осигуреници кои поради нашата посветеност на нивните потреби и проблеми одлучија да ни ја дадат нивната доверба во огромен број.

На крајот на годината Друштвото има вкупна бруто полисирана премија од 712.129.143,00 денари и висок процент на поврат на клиенти. Ваквите резултати само го покажуваат вистинскиот приод на Друштвото кон сопственото работење, кое е фокусирано на давање на беспрекорна услуга на нашите осигуреници.

Истовремено, Управниот одбор беше целосно посветен и кон остварување на поставените цели, остварена е добивка по оданочување во износ од 34.255.159,00 денари, што е 13,87% повраток на акционерскиот капитал. Ваквите позитивни резултати се само одличен вовед во новата 2021 година, каде Друштвото очекува да продолжи со развојот и да ги исполни сите поставени цели во Планот за работа за 2021 година.

Прилог и составен дел на овој Извештај се Годишните финансиски извештаи и Потврдата од овластен актуар со мислењето за тоа дали премиите и техничките резерви се пресметани согласно Законот за супервизија на осигурување.

**Акционерско друштво за осигурување
ВИНЕР – Виена Иншуренс Груп Скопје**

**Претседател на Управен одбор
Проф. Д-р Зоран Нарашанов**



Акционерско друштво за осигурување

Винер - Виена Иншуренс Груп Скопје

Годишна сметка

За годината која завршува на 31 декември 2020 година

ЕМБС: 05702470

Целосно име: Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена

Иншуренс Груп Скопје

Вид на работа: 600

Тип на годишна сметка: Сметка за неживотно осигурување

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2020

Листа на прикачени документи:
Објаснувачки белешки
Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
1	-- АКТИВА: А. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (002+003)	14.179.982,00			10.574.477,00
3	-- Останати нематеријални средства	14.179.982,00			10.574.477,00
4	-- Б. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (005+008+009+010+011+012)	23.032.906,00			19.455.200,00
5	-- Недвижности (006+007)	909.957,00			882.282,00
7	-- Градежни објекти	909.957,00			882.282,00
8	-- Постројки и опрема	21.838.786,00			18.288.755,00
12	-- Останати материјални средства	284.163,00			284.163,00
13	-- В.ВЛОЖУВАЊА (014+015+021+040)	946.376.003,00			947.809.444,00
15	-- II.ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА (016+017+018+019+020)	21.423.552,00			22.263.745,00
20	-- Останати финансиски вложувања во подружници, придружени друштва и заеднички контролирани друштва	21.423.552,00			22.263.745,00
21	-- III.ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА (022+034+035)	924.952.451,00			925.545.699,00
22	-- Вложувања во хартии од вредност (023+026+030)	437.581.035,00			462.827.108,00
23	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до достасаност (024+025)	246.551.662,00			247.387.773,00
25	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	246.551.662,00			247.387.773,00
26	-- Вложувања во хартии од вредност расположиви за продажба (027+028+029)	191.029.373,00			215.439.335,00
28	-- Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	191.029.373,00			215.439.335,00
35	-- Депозити, заеми и останати пласмани (036+037+038+039)	487.371.416,00			462.718.591,00
36	-- Депозити	474.244.314,00			449.206.192,00
39	-- Останати пласмани	13.127.102,00			13.512.399,00
42	-- Д. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ (043+044+045+046+047+048+049)	367.036.766,00			355.291.575,00
43	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за преносни премии	165.807.194,00			152.444.698,00
46	-- Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети	201.229.572,00			202.846.877,00
50	-- Г.ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА				1.288.827,00
51	-- Е.ПОБАРУВАЊА (052+056+057)	254.910.245,00			213.367.663,00
52	-- I.ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (053+054+055)	160.769.847,00			155.002.182,00

53	-- Побарувања од осигуреници	160.769.847,00	155.002.182,00
56	-- II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	30.715.998,00	9.747.164,00
57	-- III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА (058+059+060+061)	63.424.400,00	48.618.317,00
58	-- Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	39.349.000,00	24.071.392,00
59	-- Побарувања по основ на вложувања	16.875.922,00	16.713.364,00
61	-- Останати побарувања	7.199.478,00	7.833.561,00
62	-- Ж. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	18.933.296,00	16.554.851,00
65	-- И. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (АВР)	47.042.013,00	71.087.588,00
66	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+004+013+041+042+050+051+062+063+064+065)	1.671.511.211,00	1.635.429.625,00
67	-- J. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	80.917.162,00	97.369.109,00
68	-- ПАСИВА: А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (069+070- 071-072+073+074+079-080+081-082)	406.142.565,00	440.397.724,00
69	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	247.036.938,00	247.036.938,00
74	-- VI. РЕЗЕРВИ (075+076+077+078)	90.819.147,00	107.191.717,00
75	-- Законски резерви	90.819.147,00	107.191.717,00
79	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	19.168.769,00	51.913.910,00
81	-- IX. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	49.117.711,00	34.255.159,00
86	-- В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (087+088+089+090+091+092)	802.300.337,00	769.244.367,00
87	-- Бруто резерви за преносни премии	402.318.552,00	373.059.974,00
89	-- Бруто резерви за штети	398.341.917,00	396.152.972,00
90	-- Бруто резерви за бонуси и попусти	1.639.868,00	31.421,00
94	-- Д. РЕЗЕРВИРАЊА ЗА РИЗИЦИ И НЕИЗВЕСНОСТИ (095+096)	7.211.993,00	4.499.360,00
95	-- Резервирања за пензиски планови, отпремнини и слични обврски кон вработените	6.673.372,00	3.960.739,00
96	-- Останати резервирања за ризици и неизвесности	538.621,00	538.621,00
97	-- Г. ОДЛОЖЕНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ	335.311,00	97.051,00
99	-- Ж. ОБВРСКИ (100+104+105)	447.954.584,00	382.950.642,00
100	-- I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ (101+102+103)	8.886.872,00	15.454.994,00
101	-- Обврски спрема осигуреници	8.886.872,00	15.454.994,00
104	-- II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	371.630.169,00	303.182.880,00
105	-- III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ (106+107+108+109+110)	67.437.543,00	64.312.768,00
107	-- Останати обврски од непосредни работи на осигурување	40.829.042,00	48.354.678,00
109	-- Тековни даночни обврски	583.882,00	538.390,00
110	-- Останати обврски	26.024.619,00	15.419.700,00
112	-- S. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ НА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	7.566.421,00	38.240.481,00
113	-- ВКУПНА ПАСИВА: ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (068+085+086+093+094+097+098+099+111+112)	1.671.511.211,00	1.635.429.625,00
114	-- И. ВОНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ПАСИВА	80.917.162,00	97.369.102,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
201	-- А. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+211+234+235)	590.283.432,00			544.924.873,00
202	-- 1. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА) (203+204+205-206-207-208+209+210)	365.861.675,00			335.194.698,00
203	-- Бруто полисирана премија за осигурување	807.500.294,00			710.694.021,00
204	-- Бруто полисирана премија за соосигурување	1.488.583,00			1.435.122,00
207	-- Бруто полисирана премија пренесена во реосигурување/ретроцесија	442.708.667,00			392.450.415,00
208	-- Промена во резервата за преносна премија	22.020.047,00			-28.878.466,00
210	-- Промена во бруто резервата за преносна премија-дел за реосигурување	21.601.512,00			-13.362.496,00
211	-- II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА (212+219+228)	25.911.200,00			26.420.732,00
219	-- Приходи од останати вложувања (220+221+222+223+224)	25.911.200,00			26.420.732,00
220	-- Приходи од камати	25.277.660,00			24.731.922,00
221	-- Приходи по основ на курсни разлики	633.540,00			1.688.810,00
234	-- III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ	164.544.037,00			177.134.940,00
235	-- IV. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ И ДРУГИ ПРИХОДИ	33.966.520,00			6.174.503,00
236	-- Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (237+245+255+258+261+280+298+301)	534.730.782,00			505.515.557,00
237	-- I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ) (238-239-240-241+242-243-244)	167.136.397,00			149.332.899,00
238	-- Бруто исплатени штети	355.837.035,00			327.207.721,00
239	-- Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања	5.190.744,00			4.349.356,00
241	-- Бруто исплатени штети-дел за реосигурување/ретроцесија	192.131.557,00			169.719.216,00
242	-- Промени во бруто резервите за штети	23.365.605,00			-2.188.945,00
244	-- Промени во бруто резервите за штети-дел за реосигурување	14.743.942,00			1.617.305,00
245	-- II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ (НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ) (246+249+252)	3.082.208,00			-1.988.559,00
252	-- Промени во останати технички резерви, нето од реосигурување (253-254)	3.082.208,00			-1.988.559,00
253	-- Промени во останати бруто технички резерви	3.082.208,00			-1.988.559,00
258	-- IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ (259+260)	115.129,00			577.866,00
260	-- Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)	115.129,00			577.866,00

261	-- V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО (262+267)	304.940.609,00	312.008.775,00
262	-- Трошоци за стекнување на осигурувањето (263+264+265+266)	150.001.960,00	176.889.275,00
263	-- Провизија	103.539.471,00	155.839.034,00
265	-- Промена во одложените трошоци за стекнување	-10.538.969,00	-24.045.575,00
266	-- Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	57.001.458,00	45.095.816,00
267	-- Административни трошоци (268+269+275+276)	154.938.649,00	135.119.500,00
268	-- Амортизација и вредносно усогласување (обезвреднување) на материјалните и нематеријалните средства кои служат за вршење на дејноста	14.195.208,00	14.313.508,00
269	-- Трошоци за вработените (270+271+272+273+274)	42.944.621,00	50.475.555,00
270	-- Плати и надоместоци	42.944.621,00	50.475.555,00
275	-- Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност со сите давачки	28.867.835,00	17.472.647,00
276	-- Останати административни трошоци (277+278+279)	68.930.985,00	52.857.790,00
277	-- Трошоци за услуги	48.884.179,00	39.537.077,00
278	-- Материјални трошоци	8.585.709,00	7.107.829,00
279	-- Трошоци за резервирања и останати трошоци од работењето	11.461.097,00	6.212.884,00
280	-- VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА (281+287)	769.237,00	6.166,00
287	-- Расходи од останати вложувања (288+289+290+291+294+295)	769.237,00	6.166,00
289	-- Расходи за курсни разлики	769.237,00	6.166,00
298	-- VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО-ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ (299+300)	42.587.221,00	44.793.820,00
300	-- Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	42.587.221,00	44.793.820,00
301	-- VIII. ОСТАНАТИ РАСХОДИ (302+303)	16.099.981,00	784.590,00
302	-- Загуби поради обезвреднување на побарувања по основ на премија за осигурување	6.591.632,00	-468.177,00
303	-- Останати финансиски и други расходи	9.508.349,00	1.252.767,00
306	-- Добивка за деловната година (201+304) – (236+305)	55.552.650,00	39.409.316,00
310	-- Добивка пред оданочување (306+308) или (306-309)	55.552.650,00	39.409.316,00
312	-- Данок на добивка	6.434.939,00	5.154.157,00
315	-- ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (310-312+313-314)	49.117.711,00	34.255.159,00
317	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	185,00	166,00

318	- - Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00	12,00
329	- - Добивка за годината	49.117.711,00	34.255.159,00
348	- - Вкупна сеопфатна добивка за годината (329+346) или (346-330)	49.117.711,00	34.255.159,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Претходна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Нето за тековна година
613	- - Набавна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	17.560.118,00			18.449.238,00
615	- - Акумулирана амортизација на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба	3.380.136,00			7.874.761,00
616	- - Сегашна вредност на компјутерскиот софтвер развиен за сопствена употреба(< или = АОП 003 од БС)	14.179.982,00			10.574.477,00
625	- - Набавна вредност на градежни објекти	1.107.000,00			1.107.000,00
627	- - Акумулирана амортизација на градежни објекти	197.043,00			224.718,00
628	- - Сегашна вредност на градежни објекти(< = АОП 007 од БС)	909.957,00			882.282,00
629	- - Набавна вредност на постројки и опрема	111.104.886,00			115.283.196,00
630	- - Акумулирана амортизација на постројки и опрема	89.266.100,00			96.994.441,00
632	- - Сегашна вредност на постројки и опрема(< = АОП 008 од БС)	21.838.786,00			18.288.755,00
645	- - Оригинални уметнички и литературни дела	284.163,00			284.163,00
655	- - Останати вложувања(< или = АОП 020 од БС)	21.423.552,00			22.263.745,00
656	- - Краткорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	170.371.000,00			244.706.192,00
657	- - Долгорочни депозити(< или = АОП 036 од БС)	303.873.314,00			204.500.000,00
670	- - Побарувања од купувачи(< или = АОП 061 од БС)	1.768.217,00			6.248.214,00
671	- - Парични средства во банка и во благајна(< или = АОП 062 од БС)	18.259.844,00			16.019.929,00
672	- - Парични еквиваленти(< или = АОП 062 од БС)	673.452,00			534.922,00
682	- - Обврски спрема добавувачи(< или = АОП 110 од БС)	19.025.253,00			8.752.601,00
683	- - Приходи по основ на провизија од реосигурување и учество во добивка(< или = АОП 234 од БУ)	157.622.746,00			171.761.518,00
684	- - Трошоци од услуги на физички лица кои не вршат дејност(= АОП 275 од БУ)	28.867.835,00			17.472.647,00
685	- - Трошоци за наемнини(< или = АОП 277 од БУ)	15.855.956,00			14.101.850,00
686	- - Трошоци за банкарски услуги(<	3.204.074,00			3.033.724,00

или = АОП 277 од БУ)

687	-- Трошоци за премии за осигурување(< или = АОП 277 од БУ)	659.219,00	781.283,00
688	-- Трошоци телекомуникациски и транспортни услуги(< или = АОП 277 од БУ)	9.021.576,00	8.425.464,00
689	-- Трошоци за услуги за одржување(< или = АОП 277 од БУ)	3.469.169,00	2.841.114,00
690	-- Трошоци за маркетинг, репрезентација, спонзорства и даноци(< или = АОП 277 од БУ)	8.038.831,00	4.091.767,00
691	-- Трошоци за останати услуги(< или = АОП 277 од БУ)	8.635.354,00	6.261.875,00
692	-- Трошоци за резервни делови и материјали за поправка и одржување(< или = АОП 278 од БУ)	63.756,00	
693	-- Трошоци за канцелариски и потрошен материјал (< или = АОП 278 од БУ)	2.245.595,00	1.756.019,00
694	-- Трошоци за комунални услуги (струја, вода и сл.) (< или = АОП 278 од БУ)	2.306.961,00	2.043.360,00
696	-- Трошоци за печатење обрасци (< или = АОП 278 од БУ)	2.568.667,00	2.408.104,00
697	-- Трошоци за весници и списанија (< или = АОП 278 од БУ)	404.790,00	264.030,00
699	-- Трошоци за потрошено гориво (< или = АОП 278 од БУ)	995.940,00	636.316,00
701	-- Трошоци за резервирања(< или = АОП 279 од БУ)	951.525,00	
703	-- Трошоци по основ на надоместоци за службени патувања и патни трошоци(< или = АОП 279 од БУ)	1.657.236,00	288.180,00
705	-- Трошоци за стручно усовршување(< или = АОП 279 од БУ)	4.559.060,00	2.057.531,00
707	-- Трошоци за ревизија(< или = АОП 279 од БУ)	954.400,00	754.130,00
709	-- Трошоци за даноци и придонеси(< или = АОП 279 од БУ)	190.766,00	
710	-- Останати трошоци од работењето(< или = АОП 279 од БУ)	3.148.110,00	3.113.043,00
711	-- Исплатени дивиденди	25.198.550,00	
712	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	185,00	166,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2480	- 65.12 - Неживотно осигурување	544.924.873,00			

Потпишано од:

Tatjana Katushevska Katushikj
tatjana.katusevska@winner.mk
CN=KibsTrust Qualified Certificate Services,
OU=Class 2 Managed PKI Individual
Subscriber CA, OU=Symantec Trust Network,
O=KIBS AD Skopje, C=MK
KibsTrust Qualified Certificate Services

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.